

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 271

12 ноември 2020, четврток

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3625. Уредба за ознаките за униформите на Армијата на Република Северна Македонија	2	3632. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија	63
3626. Правилник за формата и содржината на барањето за запишување во Регистарот на извозници и увозници на производи од тутун и сродни производи, како и потребните докази и документација.....	49	3633. Решение за изменување и продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител.....	67
3627. Правилник за формата и содржината на барањето за запишување во Регистарот на производители на производи од тутун и сродни производи, потребните докази и документација и за поблиските услови за производство на производи од тутун и сродни производи	51	3634. Решение за изменување и продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител.....	68
3628. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Гостивар.....	57	3635. Решение за изменување и продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител.....	69
3629. Оглас од Судскиот совет на Република Северна Македонија.....	57	3636. Тарифен систем за изменување и дополнување на Тарифниот систем за дистрибуција на електрична енергија на потрошувачите приклучени на електродистрибутивниот систем на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје.....	71
3630. Одлука за издавање на привремена Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија	57	Огласен дел	1-72
3631. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија	59		

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3625.

Врз основа на член 45 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија”, бр.42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15 и Службен весник на Република Северна Македонија бр. 42/20), Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.37/2002 („Службен весник на Република Македонија” бр. 73/2002), Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.135/2002 и 155/2001 („Службен весник на Република Македонија” бр.78/2002), претседателот на Република Северна Македонија, донесе

УРЕДБА**ЗА ОЗНАКИТЕ ЗА УНИФОРМИТЕ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА****I. ОПШТИ ОДРЕДБИ****Член 1**

Со оваа уредба се пропишуваат ознаките за униформите на Армијата на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Армијата) и тоа: ознака за знамето на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: ознака за државното знаме), ознака за единствен знак за припадност на Армијата, ознака - штит на Армијата, ознаки за генерали, ознаки за чинови, ознаки за родови и служби, ознаките за командите и единиците на Армијата, ознаки за први и главни подофицери, ознака за аѓутантот на претседателот на Република Северна Македонија и ознаки за учество на вежби, обука, во хуманитарни операции, меѓународни операции, во НАТО мисии и операции, операции во примената на правото на индивидуална или колективната самоодбрана, во операции за кризен менаџмент и кооперативна безбедност и ознаки за упатување на должности во командните структури на НАТО, дипломатски претставништва на Републиката, команди, штабови и воени единици на меѓународни организации.

II ОЗНАКИ ЗА УНИФОРМИТЕ НА АРМИЈАТА**1. ОЗНАКА ЗА ДРЖАВНОТО ЗНАМЕ****Член 2**

Ознаката за државното знаме претставува намалена верзија на знамето на Република Северна Македонија.

За означување на службената униформа (во натамошниот текст СЛУ), на свечената униформа (во натамошниот текст СВУ), на униформите на единицата за почести, ознаката за државното знаме се изработува во пропишаните бои во везена изведба со полн вез и обрабена со полн вез со црвена боја, Слика бр.1.

За означување на борбена униформа (во натамошниот текст БУ), при учество на активниот воен и цивилен персонал, припадниците на резервните сили на Армијата и припадниците на Министерството за одбрана, на вежби, обука, во хуманитарни операции, меѓународни операции, во НАТО мисии и операции, операции во примената на правото на индивидуална или колективната самоодбрана, во операции за кризен менаџмент и кооперативна безбедност и при упатување на должности во командните структури на НАТО, дипломатски претставништва на Републиката, команди, штабови и воени единици на меѓународни организации надвор од територијата на Републиката, ознаката за државното знаме се изработува во


пропишаните бои во везена изведба со полн вез и обрабена со полн вез со црвена боја, Слика бр.1.



Слика бр.1

Знамето во пропишаните бои се поставува на горниот дел од левиот ракав од палтото, кошула со краток и долг ракав, џемпер со нараменици со “V” отвор, јакна и капут од СЛУ, палтото, кошула со долг ракав и капут од СВУ, палто, капут и наметка од униформите на единицата за почести, на комбинезон и платнена јакна за воени летачи, како и на палто, ветровка и пододело/полар од БУ во случаевите од став 3 на овој член.

За означување на воено-теренска односно БУ, специјалните униформи ознаката за државното знаме се изработува во ткаена, затемнета и прикриена изведба (во натамошниот текст “subdued “ изведба), Слика бр. 2.



Слика бр.2

Знамето во “subdued “ изведба се поставува на горниот дел од левиот ракав од палто, ветровка и пододело/полар.


2. ОЗНАКА ЗА ЕДИНСТВЕН ЗНАК ЗА ПРИПАДНОСТ НА АРМИЈАТА

Член 3

Единствениот знак за припадност на Армијата, претставува стилизирано сонце со дванаесет краци во златна боја, а во средината на сонцето е прикажана апликација на државното знаме во кружна форма во пропишани бои.


Единствениот знак за припадност на Армијата се поставува на шапка, баретка, капа со стреа, шешир, гардиска капа и капа за воени летачи (плико).

Единствениот знак за припадност на Армијата се изработува со лиење од метал за: шапка за СВУ, шапка за СЛУ “А“ класа, баретка СЛУ “Б“ класа, баретка за офицери и подофицири од БУ Слика бр.3а и капа за воени летачи (плико), Слика бр.3б .




Слика бр.3

Единствениот знак за припадност на Армијата се изработува во ткаена “subdued” изведба за: капа со стреа и шепир за БУ за основна шара, Слика бр.4 и за универзална шара, Слика бр.5.




Слика бр.4



Слика бр.5

Единствениот знак за припадност на Армијата се изработува со везење за гардиската капа и со ткаење за баретка од БУ за професионални војници во пропишани бои, Слика бр.6 а и б.



а) со везење за гардиска капа б) со ткаење за баретка од БУ за пфв

Слика бр.6

Единствениот знак за припадност на Армијата може да биде аплициран и во други ознаки и галантеријата од униформите на Армијата.

3. ОЗНАКА - ШТИТ НА АРМИЈАТА

Член 4

Ознаката - штит на Армијата е во форма на елипса со црвена основа, обрабен во златна боја. Во средина на штитот во златна боја, претставени се единствениот

знак за припадност на Армијата, опколен со отворен венец и во позадина краток меч, со сечивото свртен нагоре, Слика бр.7.




Слика бр.7

Ознаката - штит на Армијата се поставува на горниот дел од десниот ракав од палтото, кошула со краток и долг ракав, џемпер со нараменици со “V” отвор, јакна и капут од СЛУ, палтото, кошула со долг ракав и капут од СВУ и палто, капут и наметка од униформите на единицата за почести, се изработува со везење со полн вез.

4. ОЗНАКИ ЗА ГЕНЕРАЛИ

Член 5

Ознаката за генерали за шапка, баретка, капа со стреа и шешир се состои од единствениот знак за припадност на Армијата, обвиен во полукруг со две тутунови гранчиња во златна боја. Ознаката се изработува со лиење во тродимензионална форма од метал, Слика бр.8.



Слика бр.8

Ознаката за генералите за горните јакни од реверите од палтото и капутот од СЛУ и СВУ е со правоаголна форма со соодветен агол во однос на јаките, со црвена основа обрабена во златна боја, Слика бр.9. На ознаката се поставени стилизирани тутунови лисја во златна и кафеава боја, цвет во бела и зелена боја и афионовии плодови во златна и кафеава боја. Ознаката за генерали се изработува со везење за СЛУ и СВУ, Слика бр.10.



Слика бр.9



Слика бр.10

5. ОЗНАКИ ЗА ЧИНОВИ

5.1. Ознаки за чиновите за БУ и специјалните униформи

Член 6

Чиновите се пропишани согласно законот за служба во Армијата.

Ознаките за чиновите за БУ и специјалните униформи се во форма на правоаголник, изработени во ткаена “subdued “ изведба. Се поставуваат на средината на предната страна на: палтото, ветровката, пододелото, палто од композитен материјал и бундата за воени летачи и на нарамниците од комбинезон, платена и кожна јакна за воени летачи.

5.2. Ознаки за чиновите за СЛУ и СВУ

Член 7

Ознаките за чиновите за СЛУ и СВУ претставуваат платнени правоаголни навлаки во боја на униформата на кои се везат елементите од чиновите во златна боја. Се поставуваат на нарамниците на: палто, кошула со краток и долг ракав, џемпер со нарамници со “V” отвор, јакна и капут.


По исклучок ознаките за чиновни на генерали за палто и капут од СЛУ и палто и капут од СВУ, се изработуваат со везење, директно на нарамниците.

5.3. Изглед и димензии на ознаките за чиновни

Ознаките за чинот разводник, десетар и помлад водник се прикажани на Слика бр.11 а и б.

Ознаката за чинот разводник се состои од едно стропило.

Ознаката за чинот десетар се состои од две стропила.
Ознаката за чинот помлад водник се состои од три стропила.




а) основна шара

б) универзална шара


Слика бр.11

Ознаката за чинот водник се состои од еден ремен и едно стропило, Слика бр.12.




Слика бр.12

Ознаката за чинот водник I класа се состои од еден ремен и две стропила,
Слика бр.13.




Слика бр.13

Ознаката за чинот постар водник се состои од еден ремен и три стропила,
Слика бр.14.




Слика бр.14

Ознаката за чинот постар водник I класа се состои од еден ремен и четири стропила, Слика бр.15.




Слика бр.15

Ознаката за чинот наредник се состои од два ремена и едно стропило, Слика бр.16.




Слика бр.16

Ознаката за чинот поручник се состои од две осумкраки ѕвезди, вертикално поставени, Слика бр.19




Слика бр.19

Ознаката за чинот капетан се состои од три осумкраки ѕвезди, вертикално поставени, Слика бр.20.




Слика бр.20

Ознаката за чинот мајор се состои од појас од народен вез и една осумкрака ѕвезда, Слика бр.21.




Слика бр.21

Ознаката за чинот потполковник се состои од појас од народен вез и две осумкраки ѕвезди, вертикално поставени, Слика бр.22.




Слика бр.22

Ознаката за чинот полковник се состои од појас од народен вез и три осумкраки ѕвезди, вертикално поставени, Слика бр.23.




Слика бр.23

Ознаката за чинот бригаден генерал се состои од отворен венец од тутунови лисја со елипса во средината и една осумкрака ѕвезда, Слика бр.24.




Слика бр.24

Ознаката за чинот генерал-мајор се состои од отворен венец од тутунови лисја со елипса во средината и две осумкраки ѕвезди, вертикално поставени над елипсата, Слика бр.25.




Слика бр.25

Ознаката за чинот генерал-потполковник се состои од отворен венец од тутунови лисја со елипса во средината и три осумкраки ѕвезди, вертикално поставени над елипсата, Слика бр.26.



Слика бр.26

Ознаката за чинот генерал се состои од отворен венец од тутунови лисја со елипса во средината и четири осумкраки ѕвезди, од кои првите две ѕвезди се хоризонтално поставени над елипсата, третата ѕвезда е на средина над двете ѕвезди, а четвртата ѕвезда е во продолжение на третата ѕвезда, Слика бр.27.



Слика бр.27


Димензиите на ознаките за чинови се дадени во милиметри.

6. ОЗНАКИ ЗА РОДОВИ И СЛУЖБИ

Член 8

Ознаките за родовите и службите се определени со Одлука на претседателот на Република Северна Македонија.

Ознаките за родовите и службите се изработуваат со лиење од метал во златна боја и се поставуваат на подлога во ромбоидна форма, во боја на униформата, обрабен со златна боја, на долните јаки на реверите на палтото од СЛУ и СВУ. (мерките се изразени во милиметри), Слика бр.28.



Слика бр.28


Ознака за родот пешадија се две вкрстени пушки, со цевките свртени нагоре,
Слика бр.29.



Димензии на ознаката
20x24 мм

Слика бр.29


Ознака за родот артилерија се две вкрстени топовски цевки, свртени нагоре,
Слика бр.30.



Димензии на ознаката
22x22 мм

Слика бр.30

Ознака за родот оклопно-механизирани единици е фронтална силуета на тенк,
Слика бр.31.



Димензии на ознаката
23x13 мм

Слика бр.31

Ознака за езерски единици-бродско сидро обвиено со јаже, Слика бр.32.



Слика бр.32

Ознака за родот инженерија се две кули-набљудувачници, Слика бр.33.




Слика бр.33

Ознака за родот врски се две вкрстени молњи, Слика бр.34.



Слика бр.34


Ознака за родот атомско-биолошко-хемиска одбрана се два вкрстени лабораториски сада, Слика бр.35.



Димензии на ознаката
22x15 мм

Слика бр.35

Ознака за родот електронско извидување и против електронски дејства (ЕИ и ПЕД) е во форма на елипса, со две вкрстени патеки на електрони во движење, Слика бр.36.



Димензии на ознаката
22x18 мм

Слика бр.36

Ознака за родот авијација е меч со врвот свртен нагоре, а на средината на мечот се претставени крилја, Слика бр.37.



Димензии на ознаката
23x17 мм

Слика бр.37


Ознака за родот артилериско-ракетни единици на против-воздушна одбрана (ПВО)-се вкрстени две противавионски ракети, Слика бр.38.



Димензии на ознаката
20x24 мм

Слика бр.38


Ознака за родот воздушно набљудување и јавување е радарска антена, Слика бр.39.



Димензии на ознаката
22x13 мм

Слика бр.39

Ознака за техничка служба се два полукружни запчаника, во чија внатрешност се прикажани вкрстени алати, Слика бр.40.



Димензии на ознаката
23x24 мм

Слика бр.40

Ознака за техничка служба на езерски единици пропелер со запчаник, Слика бр.41.



Димензии на ознаката
22x22 мм

Слика бр.41

Ознака за интендантска служба се два полукружни венци од класје од пченица, а во средината на венците поставена е товарна кујна и еден меч во средината на знакот, со врвот нагоре, Слика бр.42.



Димензии на ознаката
23x22 мм

Слика бр.42

Ознака за санитарска служба е жезол со две вкрстени змии околу него, со главите нагоре и чинија помеѓу нив, Слика бр.43.



Димензии на ознаката
14x27 мм

Слика бр.43

Ознака за ветеринарна служба е кириличната буква „В“, над која одзади се прикажани две вкрстени глави на змии, Слика бр.44.



Димензии на ознаката
19x25 мм

Слика бр.44

Ознака за сообраќајна служба е овал, во чие средиште се поставени тркало со единствениот знак за припадност на Армијата во средина, а под нив сидро. Од овалот излегуваат крилја, Слика бр.45.



Димензии на ознаката
23x16 мм

Слика бр.45

Ознака за градежна служба претставуваат вкрстени шестар од горна и агломер од долна страна, Слика бр.46.



Димензии на ознаката
23x20 мм

Слика бр.46

Ознака за правна служба е меч со врвот нагоре, на чиј врв е поставена терезија, Слика бр.47.



Димензии на ознаката
15x27 мм

Слика бр.47

Ознака за финансиска служба се две вкрстени пера за пишување, Слика бр.48.



Димензии на ознаката
22x23 мм

Слика бр.48

Ознака за музичка служба е виолински клуч, Слика бр.49.



Димензии на ознаката
13x31 мм

Слика бр.49

Ознака за административна служба се два вкрстени пердуви на стара хартија. Во основата се наоѓа знакот за припадност на Армијата, Слика бр.50.



Димензии на ознаката
22x27 мм

Слика бр.50


Ознака за психолошка служба е круг во кој се наоѓа грчката буква Ψ (пси), Слика бр.51.



Димензии на ознаката
22x22 мм

Слика бр.51


Ознака за метеоролошка служба е метеоролошки инструмент (анемометар) и петел, Слика бр.52.



Димензии на ознаката
22x25 мм

Слика бр.52

Ознака за службата за безбедност и разузнавање е квадрат поделен на 25 полиња, симболична претстава на подлога за општествена игра-дама, Слика бр.53.



Димензии на ознаката
19x19 мм

Слика бр.53

Ознака за логистичка служба е запчаник врз кој дијагонално се прекрстени класје и меч, Слика бр.54.



Димензии на ознаката
22x22 мм

Слика бр.54


Ознака за управување со човечки ресурси се два венца со силуети од тројца луѓе во средина, од кои средната силуета е понапред од другите две странично поставени, Слика бр.55.



Димензии на ознаката
22x22 мм

Слика бр.55

Ознака за специјални сили се две вкрстени стрели со врвовите нагоре, Слика бр.56.



Димензии на ознаката
22x17 мм

Слика бр.56

Ознака за воздухопловна-техничка служба е запчаник со крилја од страна, во внатрешноста во средина вертикално е поставена ракета и поперечно е исцртан импулс од електрично мерење, Слика бр.57.



Димензии на ознаката
25x17 мм

Слика бр.57

7. ОЗНАКИ ЗА КОМАНДИ И ЕДИНИЦИ НА АРМИЈАТА


Член 9

Ознаките за команди и единици на Армијата за БУ, се изработуваат со ткаење во “subdued“ изведба. Се поставуваат на горниот дел од десниот ракав на палтото и ветровката.

Ознаките за воздухопловните единици на летачкиот комбинезон и платнената јакна за воени летачи се изработуваат со такење во основните бои, се поставуваат на десниот ракав (ознака за единица од највисок ранг) и над десниот горен џеб (ознака на единицата од понизок ранг).

Ознаките за команди и единици на Армијата за БУ, се изработуваат со ткаење во “subdued“ изведба. Се поставуваат на горниот дел од десниот ракав на палтото и ветровката.

За СЛУ и СВУ ознаките за команди и единици на Армијата се изработуваат со лиење од метал, поставени на подлога од кожа, Слика 58.




Слика бр.58

Се поставуваат на средината на десниот џеб на кошулата со краток и долг ракав и десниот горен џеб од палтото, закачено на копчето од џебот.

Ознака за Генералштаб на Армијата

Ознаката за Генералштабот на Армијата е составен од два круга, едниот надворешен и поголем, вториот внатрешен и помал. Надворешниот круг е во црвена боја. Внатрешниот круг е во златна боја. Во надворешниот круг на двете спротивни страни лево и десно, се прикажани по две генералски ѕвезди вертикално поставени во златна боја. На горната половина од надворешниот круг полукружно, е поставен натпис „ГЕНЕРАЛШТАБ“ со златни букви. Во долната половина од надворешниот круг полукружно е поставен натпис на Генералштабот на англиски јазик и латинично писмо „GENERAL STAFF“, со златни букви. Во внатрешноста на помалиот круг е поставен меч во златна боја. Врз средината на мечот е поставена ознака единствениот знак за припадност на Армијата. Мечот е обвиткан со отворен венец од стилизирани дабови лисја во бронзена боја, Слика 59 а и б.



а) метална ознака за поставување
на кожна подлога

б) ознака со ткаење

Слика бр.59

Ознака за Команда за операции

Ознаката за Командата за операции е составена од два круга, едниот надворешен поголем, вториот внатрешен помал. Надворешниот круг е во црна боја додека внатрешниот круг е во црвена боја. Во надворешниот круг на двете спротивни страни лево и десно, се прикажани по една генералска ѕвезда во златна боја. На горната половина од надворешниот круг полукружно, е поставен натпис „КОМАНДА ЗА ОПЕРАЦИИ“ со златни букви. Во долната половина од надворешниот круг полукружно, е поставен натпис на командата на англиски јазик и латинично писмо „OPERATIONS COMMAND“, со златни букви. Во внатрешниот круг е поставен отворен полукружен венец од дабови лисја, врз кој се поставени два вкрстени меча, сите во златна боја, Слика бр.60 а и б.



а) метална ознака за поставување
на кожна подлога

б) ознака со ткаење

Слика бр.60

Ознака за 1. пешадиска бригада

Ознаката за 1. пешадиска бригада е во форма на квадрат во кој се претставени две стилизирани бројки еден „1“, свртени една нагоре, другата надолу, така што целосно го пополнуваат квадратот. Десната бројка „1“ е во црвена, а левата во црна боја

Сите припадници на 1. пешадиска бригада, над ознаката на самостојна чета-баталјон во која се распоредени, на БУ и специјалните униформи, ја носат и ознаката за 1. пешадиска бригадата, Слика бр.61.



Слика бр.61

Ознака на Команда на 1. пешадиска бригада

Ознаката за Командата на 1. пешадиска бригада и нејзината командна чета е во форма на штит со црвена основа. Во средината на штитот е претставен меч со сребрено-црна боја со сечивото нагоре. Преку мечот во средината, се вкрстени пушка и топовска цевка, во црна боја, свртени нагоре. Преку пушката и топовската цевка, во средината, е претставен тенк во црна боја, фронтално свртен со цевката крената нагоре, Слика бр.62 а и б.



а) метална ознака за поставување
на кожна подлога



б) ознака со ткаење

Слика бр.62

Ознака за 1. пешадиски баталјон

Ознаката за 1. пешадиски баталјон е во форма на штит со црвена основа и дијагонално преполовен со златна боја. Во левиот горен дел на штитот е претставена шкорпија во црна боја. Во десниот долен дел на штитот е прикажан бројот на баталјонот „1“ со златна боја, Слика бр.63 а и б.



а) метална ознака за поставување
на кожна подлога



б) ознака со ткаење

Слика бр.63

Ознака за 2. пешадиски баталјон

Ознаката за 2. пешадиски баталјон е во форма на штит со црвена основа и дијагонално преполовен со златна боја. Во левиот горен дел на штитот е претставена шкорпија во црна боја. Во десниот долен дел на штитот е прикажан бројот на баталјонот „2“, во златна боја, Слика бр.64 а и б.



а) метална ознака за поставување
на кожна подлога



б) ознака со ткаење

Слика бр.64

Ознака за 3. пешадиски баталјон

Ознаката за 3. пешадиски баталјон е во форма на штит со црвена основа и дијагонално преполовен со златна боја. Во левиот горен дел на штитот е претставена глава на леопард во окер боја. Во десниот долен дел на штитот е прикажан бројот на баталјонот „3“, во златна боја, Слика бр. 65 а и б.



а) метална ознака за поставување на кожна подлога



б) ознака со ткаење

Слика бр.65

Ознака за 4. пешадиски баталјон

Ознаката за 4. пешадиски баталјон е во форма на штит со црвена основа и дијагонално преполовен со златна боја. Во левиот горен дел на штитот е претставена глава на леопард во окер боја. Во десниот долен дел на штитот е прикажан бројот на баталјонот „4“, во златна боја, Слика бр.66 а и б.



а) метална ознака за поставување на кожна подлога



б) ознака со ткаење

Слика бр.66

Ознака за Артилериски баталјон

Ознаката за Артилерискиот баталјон е во форма на штит со црвена основа. Во средината на штитот се вкрстени две топовски цевки во златна боја, свртени нагоре. Над топовските цевки се наоѓа меч во златна боја со сечивото нагоре, Слика бр.67 а и б.



а) метална ознака за поставување на кожна подлога



б) ознака со ткаење

Слика бр.67

Ознака за Генковски баталјон

Ознаката за Генковскиот баталјон е во форма на штит со црвена основа. Во рамките на штитот е стилизирано сонце од државното знаме. На средината на сонцето е претставен тенк во црна боја, фронтално свртен со цевката крената нагоре, Слика бр.68 а и б.



а) метална ознака за поставување
на кожна подлога



б) ознака со ткаење

Слика бр.68

Ознака за Чета за атомско-биолошко-хемиска одбрана

Ознаката за Четата за атомско-биолошко-хемиска одбрана е во форма на штит со црвена основа. Во горниот дел на штитот се претставени два вкрстени лабораториски сада, а под нив се претставени знаци за радиолошко, биолошко и хемиско оружје, сите во златна боја, Слика бр.69 а и б.



а) метална ознака за поставување
на кожна подлога



б) ознака со ткаење

Слика бр.69

Ознака за Чета за врски

Ознаката за Четата за врски е во форма на штит со црвена основа. Во средината на штитот се претставени две вкрстени сигнални знаменца во сребрена и темноцрвена боја, обрабени со црна боја. Над знаменцата е претставен меч во златна боја, со сечивото нагоре, Слика бр.70 а и б.



а) метална ознака за поставување
на кожна подлога



б) ознака со ткаење

Слика бр.70

Ознака за Команда на воздухопловниот ВИНГ

Ознаката за Командата на воздухопловниот ВИНГ и неговите приштапски единици е во форма на штит со сина основа. По внатрешниот раб на штитот се протега лента во темносина боја на која рамномерно се претставени ѕвезди во златна боја. Во средината на штитот е поставен меч со сечивото нагоре, на кој се поставени кришја, сите во златна боја, Слика бр.71 а и б.



а) метална ознака за поставување на кожна подлога



б) ознака со ткаење

Слика бр.71

Ознака за хеликоптерски сквадрон

Ознаката за хеликоптерскиот сквадрон е во форма на штит обрабен со црна линија. Во средината прикажан е стилизиран инсект, „СТРШЛЕН“, претставен како атлета свртен во десно гледано од напред. Стршленот е прикажан во налутена поза со црвени очи и стегнати тупаници, подготвен за напад. Позадината на амблемот претставува дел од државното знаме со сонце во подножјето и два зраци во форма на молњи свртени према сонцето и поставени под агол од 45° во однос на сонцето, претставувајќи ја борбената компонента на единицата. Во горниот дел од штитот во два реда со црна боја поставен е натпис „ХЕЛИКОПТЕРСКИ СКВАДРОН“. Слика бр.72, а, б и в.



а) метална ознака за поставување на кожна подлога



б) ознака со ткаење



в) со ткаење “subdued изведба

Слика бр.72

Ознака за Батерија ПВО

Ознаката за Батеријата за противвоздушна одбрана е во форма на штит со светлосина основа. Во внатрешноста на штитот се претставени ракета и цевка од топ свртени нагоре, во чиј горен дел се наоѓа радарска антена, зад која е прикажана кобра во став за борба, во сребрена и златна боја. Зад наведените симболи се претставени патеки на две ракети во бела боја, кои се протегаат од десниот долен дел кон левиот горен дел, Слика бр.73 а и б.



а) метална ознака за поставување
на кожна подлога



б) ознака со ткаење

Слика бр.73

Ознака за Баталјон за воздушно набљудување и јавување

Ознаката за Баталјонот за воздушно набљудување и јавување е во форма на штит со светлосина основа. Во средината на штитот е прикажан круг со темносина боја, на кој се распоредени ѕвезди во златна боја. Во кругот е претставена радарска антена во сребрена боја. Зад антената се поставени отворени крилја во златна боја, потпрени на авион свртен нагоре, во сребрена боја, Слика бр.74 а и б.



а) метална ознака за поставување
на кожна подлога



б) ознака со ткаење

Слика бр.74

Ознака за Сквадрон за воздухопловно-техничко одржување

Ознаката за Сквадронот за воздухопловно-техничко одржување е во форма на штит во темносина боја. По внатрешниот раб на штитот се протега лента во темносина боја на која рамномерно се распоредени ѕвезди во златна боја. Во внатрешноста на штитот е претставен круг во светлосина боја, рамномерно поделен на три дела на златна, зелена и црвена основа, во кои се преставени резервен дел, авион и авионска бомба. Зад кругот, од левата и десната страна на кругот се појавуваат крилја во златна боја, Слика бр.75 а и б.



а) метална ознака за поставување
на кожна подлога



б) ознака со ткаење

Слика бр.75

Ознака за Сквадрон за обука и тренинг

Ознаката за Сквадронот за обука и тренинг е во форма на штит во светлосина боја. По внатрешниот раб на штитот е лента со темносина боја на која рамномерно се претставени ѕвезди во златна боја. Во штитот е прикажано сонце во изгрев со три крака, во златна боја. Над сонцето се поставени отворена книга и факел во сребрена боја. Над нив се поставени два колибри и три пламени од факелот во црвена боја, Слика бр.76 а и б.



а) метална ознака за поставување
на кожна подлога



б) ознака со ткаење

Слика бр.76

Ознака за Баталјон на специјални сили

Ознаката за Баталјонот на специјални сили, е во форма на штит со црвена основа. Во средината на штитот е претставена глава на волк во профил, во црна и сребрена боја. Зад главата на волкот се вкрстени меч, стрела и крило сите во златна боја и падобран со сина основа и златна купола, Слика бр.77 а и б.



а) метална ознака за поставување
на кожна подлога



б) ознака со ткаење

Слика бр.77

Ознака за Извидувачко разузнавачки баталјон

Ознаката за Извидувачко разузнавачкиот баталјон е во форма на штит со црвена основа. Во средината на штитот се наоѓа меч со сечивото свртено нагоре, во златна боја. Зад мечот се вкрстени две стрели, со врвовите нагоре, во златна боја. Зад овие симболи се наоѓа падобран со купола во црна боја. Во подножјето на штитот се наоѓа натпис со црни латинични печатни букви "RANGER", Слика бр.78 а и б.



а) метална ознака за поставување
на кожна подлога



б) ознака со ткаење

Слика бр.78

Ознака за Баталјонот на воена полиција

Ознаката за Баталјонот на воената полиција е во форма на штит со сребрена основа. Во средината на штитот е претставен втор штит во окер основа, во чија внатрешност е прикажано сонце со зраци во златна боја. Зад внатрешниот штит се поставени два вкрстени меча со сечивата надолу, во златна боја. На врвот на внатрешниот штит е испишан натпис „ВОЕНА ПОЛИЦИЈА“, Слика бр.79 а и б.



а) метална ознака за поставување
на кожна подлога



б) ознака со ткаење

Слика бр.79

Ознака за Баталјон за врски

Ознаката за Баталјонот за врски е во форма на штит со црвена основа. Во средината на штитот е поставен меч со сечивото нагоре, во златна боја. Зад горната половина на мечот се претставени две вкрстени знаменца, десното во златна боја со црвена внатрешност, левото во црвена боја со златна внатрешност. Во долниот дел на мечот се прикажани два дабови листа во златна боја, а во лисјата е прикажана по една молња со црвена боја, Слика бр.80 а и б.



а) метална ознака за поставување
на кожна подлога



б) ознака со ткаење

Слика бр.80

Ознака за Инженериски баталјон

Ознаката за Инженерискиот баталјон е во форма на штит со црвена основа. Во горниот дел од штитот се претставени две стражарски кули, поврзани со мост, во златна боја. Во нивна заднина е претставен дел од ѕид од тврдина, во црна боја. Под тврдината е прикажано тркало во сребрена боја, над кого се вкрстени инженериски алатки во златна боја, Слика бр.81 а и б.



а) метална ознака за поставување на кожна подлога



б) ознака со ткаење

Слика бр.81

Ознака за Команда за обука и доктрини

Ознаката за Командата за обука и доктрини и нејзините приштапски единици е составен од два круга, едниот надворешен поголем, вториот внатрешен помал. Надворешниот круг е со темносина основа на кој во горниот дел полукружно е испишан натпис „КОМАНДА ЗА ОБУКА И ДОКТРИНИ“ со сребрени букви. Во долниот дел од надворешниот круг, полукружно е натписот на командата на англиски јазик и латинично писмо „TRAINING AND DOCTRINE COMMAND“ со сребрени букви. Внатрешниот круг е со светлосина основа и во неговата средина е поставен штит на кој е аплицирано државното знаме во природни бои. Над штитот е поставена отворена книга, преку која се вкрстени факел во бронзена боја и меч во сребрена боја, Слика бр.82 а и б.



а) метална ознака за поставување на кожна подлога



б) ознака со ткаење

Слика бр.82

Ознака за Центар за индивидуална обука

Ознаката за Центарот за индивидуална обука е во форма на штит со црвена основа. Во штитот е поставен дорски столб во сребрена боја. Над столбот е поставен факел во бронзена боја со три црвени пламени јазици, а над факелот се вкрстени два меча со сечивата нагоре, во сребрена боја, Слика бр.83 а и б.



а) метална ознака за поставување
на кожна подлога



б) ознака со ткаење

Слика бр.83

Ознака за Центар за обука на питомци

Ознаката за Центарот за обука на питомци е во форма на штит со црвена основа. На штитот е претставено стилизирано државно знаме. Над знамето се претставени отворена книга и над неа се вкрстени меч во сребрена боја и пушка во бронзена боја. Во подножјето на книгата се вкрстени две дабови гранки со желади, во бронзена боја, Слика бр.84 а и б.



а) метална ознака за поставување
на кожна подлога



б) ознака со ткаење

Слика бр.84

Ознака за Центар за изработка на доктрини, правила, упатства и научени лекции

Ознаката за Центарот за изработка на доктрини, правила, упатства и научени лекции е во форма на штит со црвена основа. Во штитот е поставен дорски столб во сребрена боја. Над столбот во средина е претставена отворена книга, а над неа се вкрстени факел во бронзена боја и меч во сребрена боја. Факелот има три огнени јазици во црвена боја, Слика бр.85 а и б.



а) метална ознака за поставување
на кожна подлога



б) ознака со ткаење

Слика бр.85

Ознака за Центар за одгледување и дресура на кучиња

Ознаката за Центарот за одгледување и дресура на кучиња е во форма на штит со црвена основа. На штитот е претставена глава на шарпланинец во црна, сребрена и кафеава боја, Слика бр.86 а и б.



а) метална ознака за поставување б) ознака со ткаење на кожна подлога

Слика бр.86

Ознака за Центар за симулации

Ознаката за Центарот за симулации е штит со црвена основа. Во штитот е поставена шаховска фигура-топ во сребрена боја. Над шаховската фигура се вкрстени меч со сечивото нагоре, пушка и топовска цевка, сите во златни боја, Слика бр.87 а и б.



а) метална ознака за поставување
на кожна подлога



б) ознака со ткаење

Слика бр.87

Ознака за Центар за поддршка на обуката

Ознаката за Центарот за поддршка на обуката е во форма на штит со црвена основа. Во горниот лев агол се вкрстени меч и пушка во сребрена боја. Во десниот долен дел е претставено сидро во црна боја, Слика бр.88 а и б.



а) метална ознака за поставување
на кожна подлога



б) ознака со ткаење

Слика бр.88

Ознака за Команда на логистичката база

Ознаката за Командата на логистичката база и нејзините приштапски единици е во форма на штит во црвена боја. Во средината на штитот се наоѓаат дијагонално прекрстени клучеви во црна боја, а преку нив е поставено тркало од колска кола во црна боја со пречки во златна боја. По работ на тркалото се поставени стрелки во круг во златна боја. Во тркалото е поставен жезол во бронзена боја обвиткан со змија во сребрена боја, Слика бр.89 а и б.



а) метална ознака за поставување
на кожна подлога



б) ознака со ткаење


Слика бр.89

Ознака за Баталјон за технички ремонт

Ознаката за Баталјонот за Технички ремонт е во форма на штит во црвена боја и дијагонално преполовен со црна боја. Во левиот горен дел се наоѓа внатрешниот елемент од ознаката на Командата на логистичката база, а во десниот долен дел се наоѓа голем запчаник во златна боја. Во средината на запчаникот се наоѓа механичарски клуч во црна боја, Слика бр.90 а и б.



а) метална ознака за поставување
на кожна подлога



б) ознака со ткаење

Слика бр.90

Ознака за Баталјон за снабдување и транспорт

Ознаката за Баталјонот за снабдување и транспорт е во форма на штит и дијагонално преполовен со црна боја. Во левиот горен дел се наоѓа внатрешниот елемент од ознаката на командата на логистичката база, а во десниот долен дел се наоѓа меч со класје од жито од двете страни во златна боја. Над мечот се наоѓаат пет запчаници од трансмисија во златна боја, Слика бр.91 а и б.



а) метална ознака за поставување
на кожна подлога



б) ознака со ткаење

Слика бр.91

Ознака за Баталјон за военамедицинска поддршка

Ознаката за Баталјонот за военамедицинска поддршка е во форма на штит и дијагонално преполовен со црна боја. Во левиот горен дел се наоѓа внатрешниот елемент од ознаката за Командата на логистичката база, а во десниот долен дел е поставен крст со црвена основа. Преку крстот е поставен меч во сребрена боја, околу кој е обвиткана змија во златна боја, Слика бр.92 а и б.



а) метална ознака за поставување
на кожна подлога



б) ознака со ткаење

Слика бр.92

Ознака за Баталјон за поддршка на ГШ и гарнизон Скопје

Ознаката за Баталјонот за поддршка на ГШ и гарнизон Скопје е во форма на штит во црвена боја и дијагонално преполовен со црна боја. Во левиот горен дел се наоѓа внатрешниот елемент од ознаката за Командата на логистичката база, а во десниот долен дел е прикажан Камениот мост од Скопје во златна боја, Слика бр.93 а и б.



а) метална ознака за поставување на кожна подлога



б) ознака со ткаење

Слика бр.93

Ознака за Баталјон за гарнизона поддршка

Ознаката за Баталјонот за гарнизона поддршка е во форма на штит во црвена боја и дијагонално преполовен со црна боја. Во левиот горен дел се наоѓа внатрешниот елемент од ознаката за Командата на логистичката база, а во десниот долен дел е прикажан запчаник во златна боја и во внатрешноста се објект за логистичка поддршка и класје. Слика 94 а и б.



а) метална ознака за поставување на кожна подлога



б) ознака со ткаење

Слика бр.94

Ознака за Баталјон за почести

Ознаката за Баталјонот за почести е во форма на штит со црвена основа. Во средината на штитот е претставена силуета на гардист во профил во црна боја, околу кој се наоѓа лоров венеч во златна боја. Во долниот дел на штитот е поставен натпис „ГАРДА“, Слика бр.95 а и б.



а) метална ознака за поставување на кожна подлога



б) ознака со ткаење

Слика бр.95

8. ОЗНАКИ ЗА ПРВИ И ГЛАВНИ ПОДОФИЦЕРИ


Член 10

Подофицерите во Армијата, поставени на должност прв и главен подофицер, на униформите носат ознаки на формациското место на кое се поставени.

За СЛУ и СВУ ознаките се изработени од метал во златна боја, за БУ и специјалните униформи се изработуваат со ткаење во “subdued“ изведба.


За БУ се поставуваат на јаките од палтото, Слика бр.96 а, за СВУ и СЛУ се поставуваат на горните јаки од реверите на палтото, Слика бр. 96 б.

Изгледот и димензиите се прикажани на Слика бр.96 в.




Слика бр.96 а

Слика бр.96 б



Слика бр.96 в


Ознаката за подофицер, поставен на должност прв подофицер е минијатурна изведба на чинот наредник, со еден ромб поставен во средината, помеѓу правите ленти и изведбата од строшилото, Слика бр. 97.



Слика бр.97

Ознаката за подофицер, поставен на должност главен подофицер е минијатурна изведба на чинот главен наредник, со два ромба поставени симетрично


еден до друг во средината, помеѓу правите ленти и првата изведба на стропилото, Слика бр.98.



Слика бр.98


Ознаката за подофицер, поставен на должност главен подофицер во единица и команда со која командува бригаден генерал е минијатурна изведба на чинот главен

наредник, со гранчиња од тутунови лисја во полукруг, со една ѕвезда поставена во средината помеѓу гранчињата од тутунови лисја и првата изведба на стропилото, Слика бр.99.




Слика бр.99

Ознаката за подофицер, поставен на должност главен подофицер во командата со која командува генерал-мајор е минијатурна изведба на чинот главен наредник, со гранчиња од тутунови лисја во полукруг, со две ѕвезди хоризонтално поставени во средината помеѓу гранчињата од тутунови лисја и првата изведба на стропилото, Слика бр.100.



Слика бр.100

Ознаката за подофицер, поставен на должност главен подофицер на Армијата е минијатурна изведба на чинот главен наредник, со гранчиња од тутунови лисја во полукруг со три ѕвезди поставени во форма на триаголник, во средината помеѓу гранчињата од тутунови лисја и првата изведба на стропилото, Слика бр.101.



Слика бр.101

9. ОЗНАКА ЗА АЃУТАНТОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И ВРХОВНИОТ КОМАНДАНТ НА
ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ

Член 11

Ознаката на аѓутантот на претседателот на Република Северна Македонија и Врховниот командант на вооружените сили, изработена е со лиење од метал во златна боја за СВУ и СЈУ и со ткаење во “subdued“ изведба за БУ.

На СВУ и СЈУ се поставува на горните јаки од реверите на палтото, а на БУ се поставува на јаките од палтото.

Ознаката за аѓутант на претседателот на Република Северна Македонија и Врховниот командант на вооружените сили, е комбинација од грбот на претседателот и од штитот на Армијата. Грбот е составен од штит на кој е прикажано националното знаме. Под штитот се наоѓа венец од македонски даб, кој служи како држач на грбот. Секоја гранка од македонскиот даб има по осум листа и по осум желиди, што одговара со бројот на краците од националното знаме. На средината помеѓу двете дабови гранки, се поставува штитот на Армијата, Слика бр. 102.



Слика бр.102

10. ОЗНАКИ ЗА УЧЕСТВО НА ВЕЖБИ, ОБУКА, ВО ХУМАНИТАРНИ ОПЕРАЦИИ, МЕЃУНАРОДНИ ОПЕРАЦИИ, ВО НАТО МИСИИ И ОПЕРАЦИИ, ОПЕРАЦИИ ВО ПРИМЕНАТА НА ПРАВОТО НА ИНДИВИДУАЛНА ИЛИ КОЛЕКТИВНАТА САМООДБРАНА, ВО ОПЕРАЦИИ ЗА КРИЗЕН МЕНАЏМЕНТ И КООПЕРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ И ОЗНАКИ ЗА УПАТУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТИ ВО КОМАНДНИТЕ СТРУКТУРИ НА НАТО, ДИПЛОМАТСКИ ПРЕТСТАВНИШТВА НА РЕПУБЛИКАТА, КОМАНДИ, ШТАБОВИ И ВОЕНИ ЕДИНИЦИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ.

Член 12

При учество на активниот воен и цивилен персонал, припадниците на резервните сили на Армијата и припадниците на Министерството за одбрана во хуманитарни операции, меѓународни операции, во НАТО мисии и операции, операции во примената на правото на индивидуална или колективната самоодбрана, во операции за кризен менаџмент и кооперативна безбедност, надвор од територијата на Републиката на униформата ја носи ознаката на мисијата или операцијата во која е упатен, утврдена од страна на организацијата која ја предводи мисијата или операцијата.

При упатување на активниот воен и цивилен персонал, припадниците на резервните сили на Армијата и припадниците на Министерството за одбрана на должности во командните структури на НАТО, команди, штабови и воени единици на меѓународни организации надвор од територијата на Републиката и на територијата на Републиката, на униформата ја носат ознаката на командата, штабот, воената единица или организацијата во која се упатени.

11. ДРУГИ ОЗНАКИ

Член 13

Ознаката за презиме за БУ се изработува со ткаење во „subdued“ изведба, со извезени кирилични букви, во три варијанти, во зависност од должината на презимето и се носи над десниот горен џеб од палтото, Слика бр. 103 а, а ознаката за презиме (идентификација на воените летачи) се изработува со ткаење со извезени кирилични букви и се носи над горниот лев џеб од комбинезон, платнена и кожна јакна и бунда за воени летачи, Слика бр. 103 б, в и г.



а) Ознака за презиме за БУ во основна шара



б) Ознака за презиме за пилоти



в) Ознака за презиме за летач техничар



г) Ознака за Специјалист - летач

Слика бр.103 Ознака за презиме за БУ во основна шара и ознака за презиме (идентификација на воени летачи)

Ознаката за презиме за СЛУ и СВУ се изработува од метална позлатена плочка со испишани црни печатни кирилични букви, во средина на плочката, во три варијанти во зависност од должината на презимето и се носи над десниот горен џеб од палтото и кошулата со краток и долг ракав, Слика бр.104.




Слика бр.104

При учество на активниот воен и цивилен персонал, припадниците на резервните сили на Армијата и припадниците на Министерството за одбрана на вежби, обуки, во хуманитарни операции, меѓународни операции, во НАТО мисии и операции, операции во примената на правото на индивидуална или колективната самоодбрана, во операции за кризен менаџмент и кооперативна безбедност, надвор од територијата на Републиката, ознаката за презиме се изработува со латинично писмо.


При упатување на активниот воен и цивилен персонал, припадниците на резервните сили на Армијата и припадниците на Министерството за одбрана на должности во командните структури на НАТО, дипломатски претставништва на Републиката, команди, штабови и воени единици на меѓународни организаци надвор од територијата на Републиката и на територијата на Републиката, ознаката за презиме се изработува со латинично писмо.

Копче за вратоврска за жени за СЛУ и СВУ, Слика бр.105.



Слика бр.105

Штипка за вратоврска за мажи за СЛУ и СВУ, Слика бр.106.



Слика бр.106


Изглед на копче за делови од СВУ и СЛУ, Слика бр.107



Слика бр.107


Копчето се изработува во следните димензии: 13,16,18, 24 и 27 мм.

Ознака за баретка за баталјон за специјални сили Слика бр.108.



Слика бр.108

Ознака за баретка за Извидувачко разознавачки баталјон, Слика бр.109.



Слика бр.109

Ознаките за одликувања, медали и значки, ознаките за завршени курсеви, обука и усовршувања, како и ознаки за вештини, за БУ се изработуваат со ткаење во основна и универзална шара, во оригинални бои и „subdued“ изведба, а за СЛУ и СВУ се изработуваат со лиење во метал во златна боја.

Ознаките изработени од метал на кожна подлога, од завршени највисоки војни школи се поставуваат на средината на левиот горнен џеб од кошулата и палтото од СЛУ “А“ класа и СВУ.

Член 14

Деталниот изглед, димензиите и техничките спецификации на ознаките кои се поставуваат на БУ, СЛУ, СВУ, униформи на единицата за почести и специјални униформи наведени во Уредбата, ги дефинира началникот на Генералштабот на Армијата со „Упатството за обезбедување на квалитет и контрола на производите од униформите и ознаките во Армијата на Република Северна Македонија.

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 15

Согласно Одлуката на претседателот на Република Северна Македонија за организациско формациски промени во Армијата на Република Северна Македонија Дов.бр.06-7/2 од 01.07.2019 година, сите ознаки кои произлегуваат од Уредбата за ознаките на униформите на Армијата на Република Северна Македонија (Сл.весник на Република Северна Македонија бр.137/2019), ќе се заменат според наредбата и планот за трансформација на командите и единиците на Армијата донесени од страна на началникот на Генералштабот на Армијата

Член 16

Со влегување во сила на оваа уредба, престануваат да важи “Уредбата за Ознаките за униформите на Армијата на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 137/19)

Член 17

Оваа Уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА**3626.**

Врз основа на член 50 став 9 од Законот за тутун, производи од тутун и сродни производи (*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19 и 27/20), министерот за економија во согласност со министерот за информатичко општество и администрација донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ИЗВОЗНИЦИ
И УВОЗНИЦИ НА ПРОИЗВОДИ ОД ТУТУН И СРОДНИ ПРОИЗВОДИ, КАКО И ПОТРЕБНИТЕ
ДОКАЗИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на барањето за запишување во Регистарот на извозници и увозници на производи од тутун и сродни производи, како и потребните докази и документација.

Член 2

Барањето за запишување во Регистарот на извозници и увозници на производи од тутун и сродни производи се поднесува на образец во А-4 формат, на хартија во бела боја.

Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член, се дадени во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Потребните докази и документација за запишување во Регистарот на извозници и увозници на производи од тутун и сродни производи се:

- Тековна состојба од Централниот регистар на Република Северна Македонија, со приоритетна дејност трговија на големо со производи од тутун или производство на тутунски производи;
- Доказ за сопственост или договор за закуп на магацински простор, со соодветна опрема за складирање;
- М1/М2 образец за вработено најмалку едно лице со високо образование и најмалку една година работно искуство во трговијата со тутунски и сродни производи и
- Диплома за завршено високо образование за лицето од алинејата 3 од овој член.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на образецот за поднесување барање за запишување во Регистарот на производители, извозници и увозници на тутунски производи (“Службен весник на Република Македонија” бр.31/07).

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Северна Македонија“.

Министер за економија
Крешник Бектеши, с.р.

Бр. 11-2218/9
3 ноември 2020 година
Скопје

Министер за информатичко
општество и администрација
Јетон Шаќири, с.р.

Бр. 08/3-3174/3
25 септември 2020 година
Скопје

ПРИЛОГ

Архивски број и датум

ДО МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
-Сектор за меѓународна трговска соработкаБ А Р А Њ Е
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ИЗВОЗНИЦИ И УВОЗНИЦИ НА ПРОИЗВОДИ ОД
ТУТУН И СРОДНИ ПРОИЗВОДИ

Од _____

(Назив и седиште на субјектот)

Бараме да ни се изврши запишување во Регистарот на извозници и увозници на производи од
тутун и сродни производи: _____Означи го видот на производот со

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Цигари | <input type="checkbox"/> Тутун за шмркање |
| <input type="checkbox"/> Цигарилоси | <input type="checkbox"/> Тутун за цвакање |
| <input type="checkbox"/> Пури | <input type="checkbox"/> Несогорлив тутун |
| <input type="checkbox"/> Тутун за луле | <input type="checkbox"/> Течност за е-цигара |
| <input type="checkbox"/> Тутун за самостојно виткање цигари | <input type="checkbox"/> Растителни (билни) производи за пушење |
| <input type="checkbox"/> Тутун за водено луле (наргиле) | |

Телефон и лице за контакт

Одговорно лице

_____ (име и презиме)

3627.

Врз основа на член 49 став 9 од Законот за тутун, производи од тутун и сродни производи(*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19 и 27/20), министерот за економија во согласност со министерот за информатичко општество и администрација донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПРОИЗВОДИ ОД ТУТУН И
СРОДНИ ПРОИЗВОДИ, ПОТРЕБНИТЕ ДОКАЗИ
И ДОКУМЕНТАЦИЈА И ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОИЗВОДИ ОД
ТУТУН И СРОДНИ ПРОИЗВОДИ

I. Општи одредби

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на барањето за запишување во Регистарот на производители на производи од тутун и сродни производи, потребните докази и документација и поблиските услови за производство на производи од тутун и сродни производи.

Член 2

Барањето за запишување во Регистарот на производители на производи од тутун и сродни производи се поднесува на образец во формат А-4, на хартија во бела боја.

Формата и содржината на барањето од ставот 1 на овој член, се дадени во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Кон барањето од член 2 на овој правилник треба да се приложи следните докази и документи:

- Тековна состојба од Централниот регистар на Република Северна Македонија со приоритетна дејност производство на тутунски производи;

- Записник од Државниот пазарен инспекторат за исполнетост на условите од членот 49 став 2 алинеи 1, 2 и 3 од Законот за тутун, производи од тутун и сродни производи(*);

- М1/М2 образец за вработени најмалку две лица со високо образование во производството и надзорот над квалитетот и две лица со средно образование, или склучен Договор за производство на производи од тутун со друго правно лице кое е регистрирано во Регистарот на производители на производи од тутун и сродни производи;

- Диплома за завршено високо образование (земјоделски инженер) и Диплома за завршено високо образование (инженер технолог);

- Решение по одобрен елаборат за заштита на животната средина за дејност/активност за производство на тутунски производи согласно прописите од областа на животната средина;

- Оригинална уплатница за платена административна такса во износ од 250 денари, и

- Оригинална уплатница за платена административна такса во износ од 50 денари.

II. Услови за производство на цигари, тутун за самостојно виткање цигари, тутун за луле, тутун за водено луле (наргиле) и несогорлив тутун

Член 4

Просторот за производство на цигари, тутун за самостојно виткање цигари, тутун за луле, тутун за водено луле (наргиле) и несогорлив тутун е единствена технолошка целина која треба да содржи:

1. магацин за суровина т.е. обработен тутун;
2. магацин за репроматеријали;
3. оддел за подготовка на тутунот;
4. оддел за изработка и пакување на тутунскиот производ;
5. магацин за готови производи;
6. лабораторија за анализа и контрола на квалитетот;
7. енергетска постројка;
8. санитарни чворови и туш кабини;
9. помошни простории за одмор и исхрана.

По исклучок од ставот 1 на овој член:

- просторот за производство на тутун за самостојно виткање цигари, тутун за луле, тутун за водено луле (наргиле), наместо оддел за изработка и пакување на цигари треба да има оддел за дозирање и нивно соодветно пакување во хартиена, картонска, лимена или полиетиленска амбалажа во зависност од тоа во каква амбалажа производот се пласира на пазарот и

- фабриките за производство на цигари не е потребно да располагаат со технолошка линија за обработка на тутун, ако тутунот за изработка на цигари се обработува и подготвува на друго место и како таков се носи во паковни единици, кутии и/или полиетиленски вреќи и како таков служи за изработка на цигари.

Член 5

Магацинот за обработен тутун треба да е наменет за складирање на обработениот тутун во количества доволни за непречено еднонеделно одвивање на производството.

Во магацинот за обработен тутун не треба да се складираат репроматеријалите.

Магацинот треба да биде изграден од цврст материјал во согласност со прописите за планирање и изградба на објекти.

Магацинот треба да има еден или повеќе влезови за непречен пристап, како и манипулативен простор за истовар и натовар на тутунот и опрема за превземање и сортирање на тутунот по видови и класи на тутунот, односно уредно складирање на истиот.

Магацинот треба да има хигиенски исправна вода, природно или вештачко осветлување и проветрување.

Член 6

Магацинот за репроматеријали треба да е наменет за складирање на репроматеријали (различни видови на хартија, лепак, адитиви, филтер стапчиња и др.) во количества доволни за непречено еднонеделно одвивање на производството.

Член 7

Одделот за подготовка на тутунот треба да се состои од:

а) простор за подготовка на тутунската мешавина-блендот;

б) технолошка линија за подготовка на тутунската мешавина-блендот;

в) складиште за режан тутун;

г) оддел за подготовка на сосови и аромати.

Просторот за подготовка на мешавината (прирачниот-дневниот склад на обработен тутун) треба да обезбедува еднодневно производство, да служи за редење и претходна контрола на тутунот пред негово упатување за преработка.

Просторот на технолошката линија за подготовка на тутун и складиштето на режан тутун треба да се климатизирани или термовентилирани.

Одделот за подготовка на несогорлив тутун освен условот од став 1 точка а) од овој член, треба да има и технолошка линија за добивање на реконституиран тутун кој се користи за изработка на производот.

Член 8

Фабриците за производство на цигари, тутун за самостојно виткање цигари и тутун за луле треба да имаат технолошката линија за подготовка на тутун која се состои од:

а) линија за влажнење на тутун (вакум комора или проточни кондиционери);

б) линија за издвојување на тутунското ребро од листовите;

в) линија за обработка на тутунско ребро;

г) линија за обработка на ориенталски и вирџиниски тутуни;

д) линија за обработка на берлеј.

По исклучок од ставот 1 на овој член, фабриката за производство на цигари не е потребно да има:

- технолошка линија за берлеј, ако фабриката во своите марки на производи не го користи типот берлеј;

- технолошката линија за издвојување на тутунското ребро од листовите и технолошката линија за обработка на тутунско ребро, доколку фабриката набавува обработено тутунско ребро;

- технолошка линија за издвојување на тутунското ребро од листовите доколку фабриката набавува издвоено тутунско ребро од лист и има линија за технолошка обработка на ребро.

Технолошката линија за подготовка на тутунот по капацитет треба да ги обезбедува најмалку дневните потреби на инсталираните линии во одделот за обработка и пакување цигари, тутун за самостојно виткање цигари и тутун за луле.

Фабриците за производство на несогорлив тутун наместо линиите наведени во ставот 1 од овој член треба да поседуваат линија за производство на реконституиран или хомогенизиран тутун.

Член 9

Технолошката линија за подготовка на тутунот наменет за производство на цигари, тутун за самостојно виткање цигари и тутун за луле треба да се состои од:

- уреди за континуирано и контролирано дозирање на тутунот во производниот процес;

- уреди за кондиционирање на тутунот со опрема за контрола и регулација на влагата и температурата на тутунот на излезот од уредите;

- уреди за додавање на адитиви со опрема за дозирање и контрола на дозирањето со адитиви (сосови, аромати, хумектанти и сл);

- најмалку еден силос/харманерка за мешање пред режењето на тутунот;

- уреди за издвојување на метални предмети;

- машина за режење на тутун;

- уреди за досушување (кондиционирање) на тутунот со контролирано континуирано дозирање на тутунот и со опрема за регулација и контрола на влажноста на тутунот по сушењето;

- уреди со опрема за дозирање и контрола на дозирање со адитиви, експандирани тутунски ребра и тутун од рециклирани цигари;

- уреди за полнење на тутун во силоси за режан тутун.

Основната технолошка линија за подготовка на тутунот за водено луле (нарگیле) треба да се состои од:

- уреди за континуирано додавање и разлистување на тутунот;

- уреди за кондиционирање на тутунот со опрема за контрола и регулација на влагата;

- опрема за одлежување и дозирање на кондиционираниот тутун;

- машина за режење на тутунот со регулација на резов;

- казани за мешање на режаниот тутун со шеќерниот сируп или меласата;

- уреди за додавање на сосови и аромати;

- опрема за собирање на мешавината;

- опрема за излевање во калапи и сушење на готовиот производ.

Технолошката линија за производство на реконституиран тутун наменет за изработка на несогорливиот тутун треба да се состои од:

- мелници за мелење на тутунската суровина;

- циклони или боксови за сместување на сомелениот тутун;

- казани за мешање на сомелениот тутун;

- уреди за додавање на лепила, растворачи и адитиви;

- ленти за распределување на течното фолио со валци за регулирање на дебелината;

- комори за сушење.

Член 10

Технолошката линија за обработка на тутунско ребро доколку фабриката самостојно обработува тутунско ребро треба да се состои од:

- простор за подготовка на тутунското ребро;

- уреди за континуирано дозирање на тутунското ребро во производниот процес;

- уреди за влажнење на тутунското ребро;

- силос за мешање и одлежување на тутунското ребро;

- уреди за валање на тутунското ребро;

- уреди за издвојување на метални предмети;

- машина за режење на тутунското ребро;

- уреди за експанзија на режаното тутунско ребро со направа за контролирано континуирано дозирање;

- уреди за досушување на експандираното тутунско ребро со опрема за контрола и регулација на излезната влага;

- уреди за издвојување на нерезаното и неекспандираното тутунско ребро;

- силоси за одлагање на тутунското ребро до моментот на додавање во основната мешавина.

Член 11

Технолошката линија за обработка на тутун берлеј, доколку фабриката го користи овој тип тутун, треба да се состои од:

- простор за подготовка на мешавината на тутун берлеј;

- уреди за додавање на адитиви со опрема за дозирање и контрола на дозирањето;

- уреди за потпекување (тостирање) и кондиционирање на тутунот берлеј со опрема за подесување и контрола на температурата на потпекувањето и излезната влага на тутунот берлеј или од уреди за влажење, за загревање и третирање под притисок на тутунот берлеј.

Член 12

Магацинот на режан тутун треба да го сочинуваат сандаци изработени од нерѓосувачки челик или силоси со капацитет од најмалку едновременно производство, наменети за чување на подготвениот тутун до моментот на негова употреба на линијата за изработка на цигари.

Температурата и влажноста на воздухот во магацинот на режан тутун треба да бидат контролирани и регулирани.

Член 13

Одделот за подготовка на сосови и аромати треба да биде опремен со садови, мешалка за мешање и загревање, уреди за дозирање на компонентите и контрола на температурата на адитивите.

Одредбите од ставот 1 на овој член не се применуваат доколку фабриката за цигари набавува веќе подготвени сосови и аромати.

Член 14

Одделот за изработка и пакување на цигари, тутун за самостојно виткање цигари, тутун за луле, тутун за водено луле (наргиле) треба да е климатизиран, опремен најмалку со една линија за изработка и пакување.

Одделот за дозирање и пакување на тутун за самостојно виткање цигари, тутун за луле, тутун за водено луле (наргиле) треба да се состои од линија за дозирање на тутунот и линија за пакување во соодветна амбалажа (алуминиумски чаши, пластични кеси или пластични кутии).

Член 15

Линијата за изработка на цигари треба да се состои од:

- машина за изработка на свиток на цигара;
- машина за апликација на филтерот;
- машина за собирање на цигарите (во случај на одвоена, посебна линија за изработка на цигари и линија на пакување).

Линијата за изработка на несогорлив тутун треба да ја има истата машинерија како и за изработка на цигарите.

Член 16

На линијата за изработка на цигари треба да постојат контроли на:

- масата на цигарите;
- димензии на цигарите;
- наполнетоста на врвот на цигарата;
- присутност на филтерот;
- оштетеност на цигарите.

Член 17

На машината за пакување на тутун за самостојно виткање цигари, тутун за луле, тутун за водено луле (наргиле) треба да постои контрола на дозираната маса за секое пакување.

Член 18

Линијата за пакување на цигарите треба да се состои од:

- уреди за полнење во паковни единици (во случај на одвоена, посебна линија за изработка на цигари и линија на пакување);
- машина за формирање на единечни пакувања-кутии;
- уред за поставување на акцизни маркички;
- машина за обвивање на единечните пакувања-кутии од најмалку 20 цигари во тврдо или меко пакување, групирање на единечните пакувања-кутии, во групно пакување - штека цигари со тврдо или меко пакување;
- транспортното пакување на штеките во поголеми кутии, може да се изведува рачно или машински.

Линијата за пакување на несогорливиот тутун треба да се состои од:

- уреди за полнење во паковни единици (во случај на одвоена, посебна линија за изработка и линија на пакување);
- машина за формирање на пакувања-кутии;
- уред за поставување на акцизни маркички;

- машина за обвивање на единечните пакувања-кутии;

- групирање на единечните пакувања-кутии, во групно пакување-штека, формирање на штеки и обвивање;

- транспортното пакување на штеките во поголеми кутии, се изведува рачно или машински.

Линијата за пакување на тутун за самостојно виткање цигари, тутун за луле, тутун за водено луле (наргиле) треба да се состои од:

- машина за пакување во поединечна амбалажа на производот со уред за поставување на акцизни маркички;

- машина за групно пакување на производот;

- транспортното пакување на производите во поголеми кутии, се изведува рачно или машински.

Член 19

На линијата за пакување на цигарите во кутии треба да постојат контроли на:

- присутност на сите цигари во пакувањето;
- тутунското полнење на врвот на цигарите (исциплиновост на режаниот тутун);
- присутност на филтерот;
- присутност на внатрешната обвивка (алуфолија и сл.);
- присутност на надворешната обвивка;
- присутност на акцизна марка;
- присутност на врвца за отворање на пакувањето;
- присутност на обвивен филм на пакувањето;
- присутност на обвивка на штеката;
- присутност на сите паклици во штеката.

На линијата за пакување на несогорливиот тутун во пака треба да постојат контроли на:

- присутност на сите несогорливи тутунски производи во пакувањето;
- присутност на филтерот;
- присутност на внатрешната обвивка (алуфолија или слично);
- присутност на надворешната обвивка;
- присутност на акцизна марка;
- присутност на врвца за отворање на пакувањето;
- присутност на обвивен филм на пакувањето;
- присутност на обвивка на штеката;
- присутност на сите паклици во штеката.

На линијата за пакување на тутун за самостојно виткање цигари, тутун за луле, тутун за водено луле (наргиле) треба да постојат контроли на:

- изглед и присутност на надворешната обвивка;
- присутност на акцизна марка;
- тежина на производот.

Член 20

Преку енергетските постројки производителот на производи од тутун и сродни производи треба да се обезбеди дотур на вода, водена пара и компримиран воздух во зависност од потребите на машините.

Член 21

Магацинот на готови производи треба да е наменет за складирање на доволни количества на готови производи за благовремена дистрибуција на пазарот.

Во магацинот на готови производи исклучиво треба да се складираат производи од тутун и сродни производи наменети за крајна потрошувачка.

Магаџинот треба да е изграден од цврст материјал во согласност со прописите за планирање и изградба на објекти.

Магаџинот треба да има еден или повеќе влезови за непречен пристап, како и манипулативен простор за истовар и натовар на тутунските производи и опрема за превземање и сортирање на тутунските производи по видови и марки на производи од тутун и сродни производи, односно уредно складирање на истите.

Магаџинот треба да има хигиенски исправна вода, природно или вештачко осветлување и проветрување.

Член 22

Производителот на производи од тутун и сродни производи, треба да располага со лабораторија за анализа на влезната суровина и контрола на квалитетот на производите.

Лабораторијата треба да има опрема и апарати за следење на физичките и хемиските својства на влезната суровина, на готовиот производ како и главните состојки на чадот на цигарите и тоа:

а) за следење на хемискиот состав на влезната суровина и готовиот производ:

- апарат за дестилација на вода;
- печка за жарење до 950 °С;
- рН метар;
- апарат за дестилација на никотин;
- спектрофотометар со бранови должини, соодветни за определување на никотин;
- апарат за определување на белковини;
- апаратура за определување на растворливи шеќери и полифеноли;
- стаклен и порцелански лабораториски прибор (вегелгласи, ерленмаерки, колби, лабораториски чаши, инки, пипети и бирети);

б) за следење на физичките својства на цигарите:

- сушилник (најмалку до 200 °С);
- прецизна вага (најмалку 2 децимални места);
- мерач на тврдоста на цигарите и филтерот;
- мерач на димензии (должина, дијаметар) на филтерот и на цигарите;
- апарат за определување на отпор на повлекување на филтер стапчето и цигарата;
- апарат за определување на вентилираност на цигарите;

в) за следење на главните состојки на чадот од цигарата, односно никотин, катран и јаглороден оксид:

- машина за пушење на цигарите по ИСО стандарди;
- уред за одредување на водата во суровиот кондензат од чадот;
- уред за одредување на јаглороден оксид (СО) во чадот;
- аналитичка вага (најмалку 4 децимални места).

Доколку производителот не располага со опрема и апаратура за следење на параметрите од став 2 од овој член, или некој од нив, истите треба да ги обезбеди од домашна лабораторија со претходно склучен договор.

По исклучок од ставот 2 од овој член, производителот на сродни производи, контејнери за еднократно и повеќекратно полнење на електронските цигари во својата лабораторијата треба да располага со:

- апарат за дестилација на вода;

- печка за жарење до 950 °С;
- рН метар;
- апарат за дестилација на никотин;
- спектрофотометар со бранови должини, соодветни за определување на никотин;
- стаклен и порцелански лабораториски прибор (вегелгласи, ерленмаерки, колби, лабораториски чаши, инки, пипети и бирети).

III. Услови за производство на пури и цигарилоси

Член 23

За производство на пури и цигарилоси фабриката треба да располага со простор за подготовка на тутунот, простор за изработка на производот, простор за дополнителна обработка (сортирање, пресување, одлежување, пакување и складирање).

Производството на цигарилоси треба да се изведува машински, а производството на пури може да се изведува машински и рачно.

За наведените операции треба да се користат уреди или машини кои се соодветни на намената.

IV. Услови за производство на сродни производи

Член 24

Просторот за производство на течности наменети за електронски цигари треба да ги има следните простории:

- 1.магаџин за хемикали кои се користат при полнењето на контејнерите со течностите;
- 2.магаџин за репроматеријали;
- 3.оддел за подготовка, полнење и пакување на контејнерите;
- 4.магаџин за готови производи;
- 5.лабораторија за анализа и контрола на квалитетот;
- 6.енергетска постројка;
- 7.санитарни чворови и туш кабини;
- 8.помошни простории за одмор и исхрана.

Член 25

Магаџинот за хемикалии треба да е наменет за складирање на следните хемикалии: никотин, пропилен гликол, глицерин, алкохол, екстракти од етерични масла како и други хемиски состојки кои фабриката ги користи.

Просторот за складирање на хемикалиите кои се користат при полнењето на контејнерите со течностите треба да има капацитет за сместување на количества доволни за еднеделно непречено одвивање производството.

Во магаџинот не треба да се складираат репроматеријалите.

Магаџинот треба да биде изграден од цврст материјал во согласност со прописите за планирање и изградба на објекти и треба да исполнува услови за безбедно складирање на хемикалиите.

Магаџинот треба да има еден или повеќе влезови за непречен пристап, како и манипулативен простор за истовар и натовар на тутунот и опрема за преземање и сортирање на тутунот по видови и класи на тутунот, односно уредно складирање на истиот.

Магаџинот треба да има хигиенски исправна вода, природно или вештачко осветлување и проветрување.

Член 26

Магацинот за репроматеријали треба да е наменет за складирање на репроматеријали (различни видови на хартија, картон, полиетилен, лепак, контејнери и др.) во количества доволни за непречено еднеделно одвивање на производството.

Член 27

Одделот за подготовка, полнење и пакување на контејнерите треба да располага со:

- уреди за континуирано, контролирано дозирање и мешање на хемикалиите во производниот процес и
- уреди за полнење на контејнерите со подготвената мешавина на хемикалии.

Одделот од ставот 1 на овој член треба да е климатизиран, опремен најмалку со една линија за изработка и пакување во соодветна амбалажа и тоа:

- во специјални контејнери за повеќекратно полнење со волумен не поголем од 10 mL,
- во контејнери или во патрони за еднократна употреба, а волуменот на патроните или резервоарите да не надминува 2 mL

Линијата за пакување на контејнерите треба да се состои од:

- машина за пакување во поединечна амбалажа на производот со уред за поставување на акцизни маркички;
- машина за групно пакување на производот;
- транспортното пакување на производите во поголеми кутии, се изведува рачно или машински.

На линијата за пакување треба да постојат контроли на:

- изглед и присутност на надворешната обвивка;
- присутност на акцизна марка;
- волумен на производот.

Член 28

Просторот за производство на производи за пушење изработени од растителни (билни) материјали, треба да ги исполнува условите од членот 4 став 1, членовите 5 и 6 и членот 7 ставови 1, 2 и 3 од овој правилник.

Член 29

Технолошката линија за подготовка на растителниот материјал треба да се состои од:

- уреди за континуирано и контролирано дозирање на растителниот материјал во производниот процес;
- уреди за кондиционирање со опрема за контрола и регулација на влагата и температурата на растителниот материјал на излезот од уредите;
- уреди за издвојување на примеси;
- уреди и опрема за дозирање и контрола на дозирањето со адитиви (сосови, аромати, хумектанти и сл.);

- најмалку еден силос/харманерка за мешање пред режењето на растителниот материјал;

- уреди за издвојување на метални предмети;
- машина за режење;
- уреди за досушување (кондиционирање) со контролирано континуирано дозирање и со опрема за регулација и контрола на влажноста на растителниот материјал по сушењето;
- уреди со опрема за дозирање и контрола на дозирање со адитиви;
- уреди за полнење на подготвениот материјал во силоси.

Член 30

Технолошката линија за подготовка на растителниот материјал треба да има магацин за одлежување на режаниот материјал кој го сочинуваат сандаци изработени од нерѓосувачки челик или силоси со капацитет од најмалку еднедневно производство, наменети за чување на подготвениот тутун до моментот на негова употреба на линијата за изработка на цигари.

Температурата и влажноста на воздухот во магацинот на режан материјал треба да бидат контролирани и регулирани.

Член 31

Одделот за изработка и пакување на производите за пушење од растителен материјал треба да ги исполнуваат условите од членовите 14, 15 и 16 од овој правилник.

Член 32

Линијата за пакување на цигарите изработени од растителен материјал треба да се состои од:

- уреди за полнење во паковни единици (во случај на одвоена, посебна линија за изработка на цигари и линија на пакување);
- машина за формирање на единечни пакувања-кутии;
- машина за обвивање на единечните пакувања-кутии во тврдо или меко пакување, групирање на единечните пакувања-кутии, во групно пакување-штека цигари со тврдо или меко пакување;
- транспортното пакување на штеките во поголеми кутии, се изведува рачно или машински.

Член 33

На линијата за пакување на растителните цигари во кутии треба да постојат контроли на:

- присутност на сите цигари во пакувањето;
- присутност на филтерот;
- присутност на внатрешната обвивка (алуфолија и сл.);
- присутност на надворешната обвивка;
- присутност на врвца за отворање на пакувањето;
- присутност на обвивка на пакувањето;
- присутност на обвивка на штеката;
- присутност на сите паклици во штеката.

Член 34

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за условите за производство на тутунски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр.31/07 и 85/09).

Член 35

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Министер за економија
Крешник Бектеши, с.р.

Министер за информатичко
општество и администрација
Јетон Шаќири, с.р.

Бр. 11-6108/2
5 ноември 2020 година
Скопје

Бр. 08/3-3174/5
30 октомври 2020 година
Скопје

ПРИЛОГ

Архивски број и датум

ДО МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
-Сектор за меѓународна трговска соработка

Б А Р А Њ Е
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПРОИЗВОДИ ОД ТУТУН И
СРОДНИ ПРОИЗВОДИ

Од _____

(Назив и седиште на правното лице)

Бараме да ни се изврши запишување во Регистарот на производители на производи од тутун и сродни производи: _____

Означи го видот на производот со

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Цигари | <input type="checkbox"/> Тутун за шмркање |
| <input type="checkbox"/> Цигарилоси | <input type="checkbox"/> Тутун за цваќање |
| <input type="checkbox"/> Пури | <input type="checkbox"/> Несогорлив тутун |
| <input type="checkbox"/> Тутун за луле | <input type="checkbox"/> Течност за е-цигара |
| <input type="checkbox"/> Тутун за самостојно виткање цигари | <input type="checkbox"/> Растителни (билни) производи за пушење |
| <input type="checkbox"/> Тутун за водено луле (наргиле) | |

Во Прилог се доставуваат следните докази и документи:

- Тековна состојба од Централниот регистар на Република Северна Македонија со приоритетна дејност производство на тутунски производи ;
- Записник од Државниот пазарен инспекторат за исполнетост на условите од членот 49 став 2 алинеи 1, 2 и 3 од Законот за тутун, производи од тутун и сродни производи(*);
- М1/М2 образец за вработени најмалку две лица со високо образование во производството и надзорот над квалитетот и две лица со средно образование, или склучен Договор за производство на производи од тутун со друго правно лице кое е регистрирано во Регистарот на производители на производи од тутун и сродни производи;
- Диплома за завршено високо образование (земјоделски инженер) и Диплома за завршено високо образование (инженер технолог);
- Решение по одобрен елаборат за заштита на животната средина за дејност/активност за производство на тутунски производи согласно прописите од областа на животната средина;
- Оригинална уплатница за платена административна такса во износ од 250 денари, и
- Оригинална уплатница за платена административна такса во износ од 50 денари.

Телефон и лице за контакт

Одговорно лице

(име и презиме)

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3628.

Врз основа на член 105 став 1 алинеја 1 на Уставот на Република Северна Македонија, член 42 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/06,35/08, 150/10,83/18 и „Службен весник на РСМ“ 96/19) и член 36 став 1 алинеја 4 и член 53 став 1 од Законот за Судски совет на Република Северна Македонија („Службен весник на РСМ“ бр. 102/19), Судскиот совет на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 11.11.2020 година, ја донесе следната

О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА ОСНОВЕН СУД ГОСТИВАР

За судии поротници на Основен суд Гостивар се избрани:

1. Албина Менга од Гостивар,
2. Ибрахим Ахметнафи од Гостивар,
3. Маја Соломоновска од Гостивар,
4. Сами Алија од Гостивар,
5. Душко Наумоски од Гостивар,
6. Алија Газменд од с.Долна Бањица,
7. Весна Јанеска од Гостивар,
8. Жаклина Игњатоска од Гостивар,
9. Анета Филипоска од Гостивар и
10. Соња Димитриеска од Гостивар.

Оваа одлука влегува во сила од 11.11.2020 година.

Бр. 02-1687/5
11 ноември 2020 година
Скопје

Судски совет
на Република Северна Македонија
Претседател,
Киро Здравев, с.р.

3629.

Судскиот совет на Република Северна Македонија врз основа на член 47 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006, 35/08, 150/10, 83/18 и 198/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.96/2019), објавува

О Г Л А С

За избор на претседател на Врховниот суд на Република Северна Македонија

Кандидатите за избор на претседател на Врховниот суд на Република Северна Македонија треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 и член 47 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006, 35/08, 150/10, 83/18 и 198/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.96/2019).

Заинтересираните кандидати, пријавата заедно со потребна документација во оригинал или заверена фотокопија на нотар да ги достават до Судскиот совет на Република Северна Македонија, ул. Македонија бр. 5, Скопје, во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на РСМ“. Образецот за пријава може да се подигне во електронска форма на WEB - страницата на Судскиот совет на Република Северна Македонија на следната адреса: <http://sud.mk/wps/portal/ssm/sud/izvestai/ostanati-dokumenti>.

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.

Кандидатите кои ги исполнуваат условите полагаат психолошки тест и тест за интегритет согласно член 16 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.150/2010). Од страна на Судскиот совет на Република Северна Македонија ќе бидат спроведени психолошкиот тест и тес-

тот за интегритет за кандидатите кои ги немаат положено тестовите, како и проверка на знаење на практична работа со компјутери. По однос на термините за полагање на тестовите и проверка на знаење на практична работа со компјутери, кандидатите ќе бидат дополнително известени од страна на Судскиот совет на Република Северна Македонија. Трошоците за полагање на психолошкиот тест и тестот за интегритет паѓаат на товар на кандидатите.

Бр. 09-1733/2
11 ноември 2020 година
Скопје

Судски совет на
Република Северна Македонија
Претседател,
Киро Здравев, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3630.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 и член 42, став (1), точка 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 14, став (1) точка 1) од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20 и 246/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 5 ноември 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги НЕСКА ИНВЕСТ ДОО експорт-импорт Тетово му се издава привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентра на ФЕЦ „НЕСКА ИНВЕСТ“.

2. Привремената лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е дадена во Прилог, којшто е составен дел на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 12-136/19
5 ноември 2020 година
Скопје

Претседател
на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија,
Марко Бислимоски, с.р.

Прилог:

ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Назив и седиште на носителот на привремена лиценца

Друштво за производство, трговија, угостителство и услуги НЕСКА ИНВЕСТ ДОО експорт-импорт Тетово, со седиште на ул.145 бр.5 Тетово, Република Северна Македонија

2. Енергетската дејност за која се издава привремена лиценца:

Производство на електрична енергија

3. Евидентен број на привремена лиценца: ЕЕ-ПРОИЗ-447-2020**4. Единствен матичен број:** 7166869**5. Единствен даночен број:** 4028016530626**6. Локација на вршење на енергетската дејност**

Носителот на привремената лиценца, енергетската дејност производство на електрична енергија ќе ја врши од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "НЕСКА ИНВЕСТ" на КП бр. 1431,1433,1446,1447, 1448, 1449/1, 1449/2 и 1347/3 дел КО Лешок, Општина Тераце.

7. Право на приклучување и пристап на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на привремената лиценца има право на приклучување и пристап на системот за дистрибуција на електрична енергија заради исполнување на условите за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со Законот за енергетика и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

8. Права, обврски и одговорности на носителот на привремена лиценца

Правата, обврските и одговорностите на носителот на привремената лиценца во врска со вршењето на енергетската дејност, неговото учество на пазарот на електрична енергија, начинот и постапката за доставување на извештаи за финансиското работење и начинот на извршување на дејноста, како и начинот и постапката за доставување на извештаи, информации и други податоци потребни за следење на функционирањето на пазарот на електрична енергија ќе бидат уредени со лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.

9. Производни капацитети со кои ќе се врши енергетската дејност

Енергетската дејност производство на електрична енергија, ќе се врши фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „НЕСКА ИНВЕСТ“ со следните технички карактеристики:

а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ „НЕСКА ИНВЕСТ“,

б) вкупна моќност на фотонапонска електроцентрала: 999,70 kW,

в) проценет животен век на ФЕЦ: 35 години

г) податоци за опрема:

- тип и производител на фотонапонски панели: поликристалени, AS- P725, AEG

- број на фотонапонски панели: 3076

- моќност на фотонапонски панели: 325 W

- податоци за инвертор:

- SMA, моќност 25kW, 40 парчиња.

д) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.700 kWh/m²

е) очекувано производство на електрична енергија: 1.699.490 kWh

Нè базè tè nenit 24, paragrafi (1), pika 1, nënpika 17 dhe nenit 42, paragrafi (1), pika 1 të Ligjit të Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 14, paragrafi (1), pika 1 të Rregullores së Licencave ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20 dhe 246/20), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 5 nëntor 2020, miratoi

V E N D I M
TË LËSHIMIT TË LICENCËS SË PËRKOHSHME TË
KRYERJES SË VEPRIMTARISË ENERGETIKE,
PRODHIM I ENERGISË ELEKTRIKE

1. Shoqërisë së Prodhimit, të Tregtisë, të Gastronomisë dhe të Shërbimeve "NESKA INVEST" SHPK eksport-import Tetovë, i lëshohet Licencë e Përkohshme e Kryerjes së Veprimtarisë Energjetike, Prodhim të Energjisë Elektrike nga Centrali Elektrik Diellor CED "NESKA INVEST".

2. Licenca e përkohshme e kryerjes së veprimtarisë energjetike, prodhim i energjisë elektrike është dhënë në shtojcë, e cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi.

3. Ky vendim hyn në fuqi në datën e miratimit të tij dhe botohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut" dhe në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Kryetari
i Komisionit Rregullator i
Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Марко Бислимоски, d.v.

PA1 nr. 12-136/19
5 nëntor 2020
Shkup

Shtojcë:

LICENCË E PËRKOHSHME
E KRYERJES SË VEPRIMTARISË ENERGETIKE,
PRODHIM I ENERGISË ELEKTRIKE

1. Emri dhe selia e bartësit të licencës së përkohshme:

Shoqëria e Prodhimit, e Tregtisë, e Gastronomisë dhe e Shërbimeve "NESKA INVEST" SHPK eksport-import Tetovë, me seli në rr. "145" nr.5 Tetovë, Republika e Maqedonisë së Veriut

2. Veprimtaria energjetike për të cilën lëshohet licenca e përkohshme:

Prodhim i energjisë elektrike

3. Numri evidentues i licencës së përkohshme: ЕЕ-ПРОИЗ-447-2020**4. Numri amzë:** 7166869**5. Numri tatimor:** 4028016530626

6. Lokacioni i kryerjes së veprimtarisë energjetike
Bartësi i licencës së përkohshme, do ta kryejë veprimtarinë energjetike, prodhim të energjisë elektrike nga Centrali Elektrik Diellor CED "NESKA INVEST" në PK nr. 1431,1433,1446,1447, 1448, 1449/1, 1449/2 dhe 1347/3, pjesa KK Leshok, komuna e Tearcës.

7. E drejta e kyçjes dhe e qasjes në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike

Bartësi i licencës së përkohshme ka të drejtë të kyçjes dhe qasje në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike, për shkak të plotësimit të kushteve të lëshimit të licencës së kryerjes së veprimtarisë energjetike, prodhim të energjisë elektrike në pajtim me Ligjin e Energjetikës dhe në pajtim me Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.

8. Të drejtat, obligimet dhe përgjegjësitë e bartësit të licencës së përkohshme:

Të drejtat, obligimet dhe përgjegjësitë e bartësit të licencës së përkohshme në lidhje me kryerjen e veprimtarisë energjetike, pjesëmarrjen e tij në tregun e energjisë elektrike, mënyrën dhe procedurën e dërgimit të raporteve për punën finansiare dhe mënyrën e kryerjes së veprimtarisë, si dhe mënyrën dhe procedurën e dërgimit të raporteve, informatave dhe të dhënave të tjera, të nevojshme të ndjekjes së funksionimit të tregut të energjisë elektrike, do të rregullohen me licencën e kryerjes së veprimtarisë energjetike, prodhim të energjisë elektrike.

9. Kapacitet prodhuese, me të cilat do të kryhet veprimtaria energjetike

Veprimtaria energjetike, prodhim i energjisë elektrike, do të kryhet nga Centrali Elektrik Diellor CED "NESKA INVEST" me karakteristikat teknike në vijim:

a) emri Centralit Elektrik Diellor: CED "NESKA INVEST",

b) fuqia totale e instaluar e centralit elektrik diellor: 999,70 kW,

c) jetëgjatësia e paraparë e CED: 35 vite

ç) të dhënat e pajisjes:

- lloji dhe prodhuesi i paneleve fotovoltaike: polikristalore, AS- P725, AEG

- numri i paneleve fotovoltaike: 3076

- fuqia e paneleve fotovoltaike: 325 W

- të dhënat e inverterin:

- SMA, fuqia 25kW, 40 copë

d) rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion: 1.700 kWh/m²

dh) prodhimi i prituri i energjisë elektrike: 1.699.490 kWh

3631.

Vрз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 и член 44, став (2) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 15 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20 и 246/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 5 ноември 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕЦ ТОПОЛКИ ДОО Скопје му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентра „МХЕЦ ТОПОЛКА“ со реф.бр.315“.

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е дадена во Прилог, којшто е составен дел на оваа одлука.

3. Со денот на влегување во сила на оваа одлука престануваат да важат Одлуката за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 186/20) и Одлука за издавање на лиценца за пробна работа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 197/20).

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб - страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 12-148/20
5 ноември 2020 година
Скопје

Претседател
на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија,
Марко Бислимоски, с.р.

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата

Друштво за производство, трговија и услуги МХЕЦ ТОПОЛКИ ДОО Скопје, со седиште на Булевар Свети Климент Охридски бр.30 Скопје - Центар, Република Северна Македонија

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата: Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата: 5 ноември 2020 година

4. Датум на важење на лиценцата: 4 мај 2038 година

5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-ПРОИЗ-428-2020

6. Единствен матичен број: 6974783

7. Единствен даночен број: 4080014546101

8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност

Носителот на лиценца, енергетската дејност производство на електрична енергија ќе ја врши во хидроелектроцентрала „МХЕЦ ТОПОЛКА со реф.бр.315“ во општина Чашка.

9. Права, обврски и одговорности на носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- постапува согласно член 70 од Законот за енергетика*,

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот систем,

- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, операторот на електродистрибутивниот систем, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата за пазар на електрична енергија,

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до операторот на електродистрибутивниот систем, во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија,

- доставува податоци и информации согласно Правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,

- доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,

- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за пазар на електрична енергија, Правилата за балансирање, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, како и согласно правилниците и другите прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика врз основа на Законот за енергетика*,

- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци,

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста производство на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа.

10. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 31 март во тековната година да достави годишен извештај за работењето, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.

Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината,

2) годишна завршна сметка со сите прилози,

3) преземени мерки во текот на извештајната година за:

- заштита на објектите и опремата од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,

- безбедност и здравје при работа,

- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,

- извршување на мониторинг на работењето,

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба,

4) извршување на годишната програма за ремонти,

5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,

6) извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.

11. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

12. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

13. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерењето на произведената, односно испорачаната електрична енергија во електродистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место на начин и постапка утврдени согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

14. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика* и Правилникот за лиценци.

15. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика* и Правилникот за лиценци.

16. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија во хидроелектроцентрала „МХЕЦ ТОПОЛКА со реф.бр.315“, со следните технички карактеристики:

а) назив на хидроелектроцентрала: „МХЕЦ ТОПОЛКА со реф.бр.315“

б) податоци за турбина:

- тип и производител: Вертикална Пелтон, Фероинвест,
- моќност: 2.163 kW,
- инсталиран проток: 1,9 m³/s,
- инсталиран нето пад: 113,92m,
- номинална брзина: 429 RPM

в) податоци за генератор:

- тип и производител: Mareli Motori Италија, трифазен синхрон со вертикална осовина
 - инсталирана привидна моќност: 2.700 kVA,
 - фактор на моќност: 0,8,
 - номинална активна моќност: 2.160 kW,
 - фреквенција: 50Hz,
 - работен напон: 6,3 kV,
 - номинална брзина: 429 RPM
- ѓ) податоци за трансформатор:
- тип и производител: TA50 - 24, Елтас, Турција
 - моќност привидна: 2.700 kVA,
 - номинален напон: 10,5(21)/6,3 kV/kV

Нë базë тë nenit 24, paragrafi (1), pika 1), nënpika 17 dhe nenit 44, paragrafi (2) тë Ligjit тë Energjetikës ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 15 тë Rregullores së Licencave ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 51/19, 54/19, 214/19 dhe 246/20), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve тë Ujit тë Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 5 nëntor 2020, miratoi

VENDIM TË LËSHIMIT TË LICENCËS SË KRYERJES SË VEPRIMTARISË ENERGETIKE, PRODHIMI ENERGISË ELEKTRIKE

1. Shoqërisë së Prodhimit, të Tregtisë dhe të Shërbimeve "HCEV TOPOLKI" SHPK Shkup, i lëshohet licencë e kryerjes së veprimtarisë energjetike, prodhim të energjisë elektrike nga Centrali Elektrik Diellor "HCEV TOPOLKA nr. ref. 315".

2. Licenca e kryerjes së veprimtarisë energjetike, prodhim i energjisë elektrike është dhënë në shtojcë, e cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi.

3. Në ditën e hyrjes në fuqi të këtij vendimi, nuk vlen më Vendimi i Lëshimit të Licencës së Përkohshme të Kryerjes së Veprimtarisë Energjetike, Prodhim të Energjisë Elektrike ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 186/20) dhe Vendimi i Lëshimit të Licencës së Punës Provë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 197/20).

4. Ky vendim hyn në fuqi në ditën e miratimit të tij dhe botohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut" dhe në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

<p>PA1 nr. 12-148/20 5 nëntor 2020 Shkup</p>	<p>Kryetari i Komisionit Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës Maqedonisë së Veriut, Marko Bislimoski, d.v.</p>
--	--

Shtojca 1

LICENCË E KRYERJES SË VEPRIMTARISË ENERGETIKE, PRODHIMI ENERGISË ELEKTRIKE

1. Emri dhe selia e bartësit të licencës:

Shoqëria e Prodhimit, e Tregtisë dhe e Shërbimeve "HCEV TOPOLKI" SHPK, Shkup, me seli në Bulevardin "Shën Klimenti i Ohrit" nr. 30, Shkup-Qendër, Republika e Maqedonisë së Veriut

2. Veprimtaria energjetike për të cilën lëshohet licenca: Prodhim i energjisë elektrike

3. Data e lëshimit të licencës: 5 nëntor 2020

4. Data e skadimit të licencës: 4 maj 2038

5. Numri evidentues i licencës së lëshuar: EE-PROI3-428-2020

6. Numri amzë: 6974783

7. Numri tatimor: 4080014546101

8. Rajoni ku kryhet veprimtaria energjetike

Bartësi i licencës, do ta kryejë veprimarinë energjetike të prodhimit të energjisë elektrike në Hidrocentralin Elektrik "HCEV TOPOLKA" me nr. ref. 315 në komunën e Çashkës.

9. Të drejtat, obligimet dhe përgjegjësitë e bartësit të licencës

Bartësi i licencës është i obliguar:

- të punojë në përputhje me nenin 70 të Ligjit të Energjetikës*,

- të sigurojë prodhim dhe dërgesë të sigurtë, të vazhdueshme dhe cilësore të energjisë elektrike, deri në pikën e pranimit në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike,

- t'i sigurojë operatorit të sistemit të transmetimit të energjisë elektrike, operatorit të tregut të energjisë elektrike, operatorit të sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike, të gjitha informatat e nevojshme dhe të dhënat, që janë të domosdoshme për kryerjen e obligimeve të tyre sipas licencave, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të Transmetimit të Energjisë Elektrike, Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike dhe Rregullat e Tregut të Energjisë Elektrike,

- të dërgojë raporte për pajisjen, impiantet, planet e mirëmbajtjes dhe disponueshmërinë e planifikuar, deri tek operator i sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike,

- të dërgojë të dhëna dhe informata në përputhje me Rregulloren e Mënyrës dhe të Procedurës së Ndjekjes së Funkcionimit të Tregjeve të Energjisë,

- të dërgojë njoftime për të gjitha rrethanat, ngjarjet dhe ndryshimet, të cilat kanë apo mund të kenë ndikim në kryerjen e veprimtarisë energjetike,

- të udhëheqë kontabilitet të veçantë për secilën veprimtari energjetike veçmas, që e kryen apo për veprimtari të tjera që i kryen,

- t'i respektojë dhe të veprojnë në përputhje me Rregullat e Tregut të Energjisë Elektrike, me Rregullat e Balancimit, me Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike si dhe në përputhje me rregulloret dhe rregullat e tjera, që i sjell dhe i miraton Komisioni Rregullator i Energjetikës në bazë të Ligjit të Energjetikës*,

- të mundësojë qasje të drejtpërdrejtë me kërkesë të Komisionit Rregullator të Energjetikës në dokumentacionin e përgjithshëm, që i referohet kryerjes së veprimtarisë energjetike, për të cilën është lëshuar licenca, në pajtim me Rregulloren e Licencave,

- të punojë në përputhje me ligjet, rregullat e tjera dhe aktet e përgjithshme të Republikës së Maqedonisë së Veriut, posaçërisht ato që i referohen kryerjes së veprimtarisë së prodhimit të energjisë elektrike, mbrojtjes

së konkurrencës, mbrojtjes së konsumatorëve, mbrojtjes së mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të njerëzve dhe mbrojtjes gjatë punës

10. Obligimi i dërgimit të Raportit Vjetor të Punës

Bartësi i licencës është i obliguar që, deri te Komisioni Rregullator i Energjetikës, më së voni deri më 31 mars të vitit vijues, të dërgojë raport vjetor pune, përfshirë edhe raportin e punës financiare dhe afariste gjatë vitit të kaluar.

Raporti vjetor me të gjitha shtojcat e tij duhet të dërgohet edhe në formë elektronike.

Raporti vjetor duhet të përmbajë të dhëna për:

1) përshkrimin dhe vëllimin e kryerjes së veprimtarisë energjetike gjatë vitit,

2) llogarinë përfundimtare vjetore me të gjitha shtojcat,

3) masat e marra gjatë vitit raportues për:

- mbrojtje të ndërtesave dhe pajisjeve nga ndikimet e jashtme dhe aksidentet dhe sigurimin e ndërtesave dhe pajisjeve të kryerjes së veprimtarisë energjetike,

- siguri dhe shëndet gjatë punës,

- ekipim kadrovik, trajnim dhe përsosje profesionale të të punësuarve,

- mbrojtjen e mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të njerëzve,

- kryerjen e monitorimit të punës,

- kryerje të veprimtarive në kushte të gjendjes së krizës, ndryshim të kushteve në tregun botëror si dhe në gjendje lufte apo të jashtëzakonshme,

4) kryerjen e programit vjetor të riparimeve,

5) realizimin e planit të punës, që i referohet vitit përkatës,

6) monitorime inspektuese të kryera nga organe kompetente inspektimi dhe shtetërore, me kopje të bashkëngjitura të procesverbaleve, raporte dhe aktvendime të monitorimeve dhe të kontrolleve të kryera.

11. Besueshmëria e informatave

Bartësi i licencës është i obliguar që në pajtueshmëri me ligjin, të sigurojë besueshmërinë e të dhënave afariste dhe informatave gjatë kryerjes së veprimtarisë energjetike, prodhim të energjisë elektrike.

12. Cilësia e shërbimit

Bartësi i licencës duhet të sigurojë mjete teknike dhe kushte të tjera, që mundësojnë cilësi të vazhdueshme të energjisë elektrike të prodhuar, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.

Bartësi i licencës duhet të kryejë monitorim të vazhdueshëm të parametrave, që e përcaktojnë cilësinë e energjisë elektrike të prodhuar dhe me kërkesë të Komisionit Rregullator të Energjetikës, të dërgojë raport me shkrim për lëvizjen e të gjithë parametrave, që e përcaktojnë cilësinë e energjisë elektrike, të prodhuar në periudhën e përcaktuar kohore.

13. Matja e energjisë elektrike dhe e fuqisë së prodhuar

Matja e energjisë elektrike të prodhuar, gjegjësisht të dërguar në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike, kryhet në vendin matës përlogaritës, me mënyrë dhe procedurë të përcaktuara në përputhje me Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.

14. Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, suspendimi dhe marrja e licencës

Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, suspendimi dhe marrja e kësaj licence, do të kryhet në përputhje me dispozitat e Ligjit të Energjetikës* dhe Rregullores së Licencave.

15. Masat në rast të mosplotësimit të obligimeve nga ana e bartësit të licencës

Nëse bartësi i licencës nuk i plotëson kushtet e përmbajtura në këtë licencë, Komisioni Rregulator i Energjetikës do të marrë masa, në përputhje me Ligjin e Energjetikës* dhe Rregulloren e Licencave.

16. Kapacitet prodhuese, me të cilat kryhet veprimtaria energjetike

Bartësi i licencës e kryen veprimtarinë energjetike, prodhim të energjisë elektrike në Hidrocentralin Elektrik "HCEV TOPOLKA" me nr. ref. 315, me karakteristikat teknike në vijim:

a) emri e hidrocentralit elektrik: "HCEV TOPOLKA" me nr. ref. 315

b) të dhënat e turbinës:

- lloji dhe prodhuesi: Pelton Vertikale, Feroinvest,

- fuqia: 2 163 kW,

- rrjedha e instaluar: 1,9 m³/s,

- rënia neto e instaluar: 113,92m,

- shpejtësia nominale: 429 RPM

c) të dhënat e gjeneratorit:

- lloji dhe prodhuesi: Mareli Motori Itali, sinkron trefazor me bosht vertikal

- fuqia e instaluar aparente: 2.700 kVA,

- faktori i fuqisë: 0,8,

- fuqia nominale aktive: 2 160 kW,

- frekuenca: 50Hz,

- tensioni punues: 6,3 kV,

- shpejtësia nominale: 429 RPM

d) të dhënat e transformatorit:

- lloji dhe prodhuesi: TA50 - 24, Eltas, Turqi

- fuqia aparente: 2.700 kVA,

- tensioni nominal: 10,5(21)/6,3 kV/kV

3632.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19, 114/20 и 246/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 5 ноември 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ШИТКАРСКИ ДООЕЛ Свети Николе, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентра ФЕЦ „ШИТКАРСКИ СОЛАР“.

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е дадена во Прилог, којшто е составен дел на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб - страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 12-169/20

5 ноември 2020 година

Скопје

Претседател

на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија,
Марко Бислимоски, с.р.

Прилог:

ЛИЦЕНЦА**ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА****1. Назив и седиште на носителот на лиценцата**

Друштво за производство, трговија и услуги ШИТКАРСКИ ДООЕЛ Свети Николе, со седиште на ул. Миле Поп Јорданов бр.1 Свети Николе, Република Северна Македонија

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата: Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата: 5 ноември 2020 година

4. Датум на важење на лиценцата: 5 ноември 2055 година

5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-ПРОИЗ-446-2020

6. Единствен матичен број: 5632706

7. Единствен даночен број: 4025002106652

8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентра ФЕЦ „ШИТКАРСКИ СОЛАР“ со локација на објекти, на КП бр.11178/1 и 11182/1, КО Свети Николе, Општина Свети Николе.

9. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- постапува согласно член 70 од Законот за енергетика*,

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот систем,

- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, операторот на електродистрибутивниот систем, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата за пазар на електрична енергија,

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до операторот на електродистрибутивниот систем, во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија,

- доставува податоци и информации согласно Правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,

- доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,

- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за пазар на електрична енергија, Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, како и согласно правилниците и другите прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија врз основа на Законот за енергетика*,

- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци,

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста производство на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа.

10. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната

година да достави Годишен извештај за работењето, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.

Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината,

2) годишна завршна сметка со сите прилози,

3) преземени мерки во текот на извештајната година за:

- заштита на објектите и опремата од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,

- безбедност и здравје при работа,

- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,

- извршување на мониторинг на работењето,

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба,

4) извршување на годишната програма за ремонти,

5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,

6) извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.

11. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

12. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

13. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерењето на произведената, односно испорачаната електрична енергија во електродистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место на начин и постапка утврдени согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

14. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика* и Правилникот за лиценци.

15. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика* и Правилникот за лиценци.

16. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ШИТКАРСКИ СОЛАР", со следните технички карактеристики:

а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ "ШИТКАРСКИ СОЛАР"

б) вкупна инсталирана моќност на фотонапонска електроцентрала: 40,095kW

в) година на почеток и завршеток на градба и почеток на работа: 2020 година

г) проценет животен век на ФЕЦ: 35 години

д) податоци за опрема:

- тип и производител на фотонапонски панели: монокристални, JASOLAR,

- број на фотонапонски панели: 99

- моќност на фотонапонски панели: 405 W

- тип, производител и номинални податоци на инвертор:

- HUAWEI SUN2000-36 KTL, 36kW, 1 парче

е) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.450 kWh/m²

ж) очекувано производство на електрична енергија: 50.297 kWh.

Нë базë тë ненит 24, параграфи (1), пика 1, нëнпика 17 тë Лигжит тë Енергетикëс* ("Gazeta Zyrtare e Republikëс сë Македонисë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikëс сë Македонисë сë Veriut" nr. 96/19) dhe ненит 13 тë Rregullores сë Licencave („Gazeta Zyrtare e Republikëс сë Македонисë сë Veriut“nr. 51/19, 54/19, 214/19 dhe 246/20), Komisioni Rregullator i Енергетикëс dhe i Shërbimeve тë Ujit тë Republikëс сë Македонисë сë Veriut, нë seancën e mbajtur мë 5 нëнтор 2020, miratoi

VENDIM TË LËSHIMIT TË LICENCËS SË KRYERJES SË VEPRIMTARISË ENERGETIKE, PRODHIM I ENERGJISË ELEKTRIKE

1. Shoqërisë сë Prodhimit, тë Tregtisë dhe тë Shërbimeve "SHITKARSKI" SHPKNJP Shën Nikollë, i lëshohet Licencë e Kryerjes сë Veprimtarisë Energjetike, Prodhim тë Energjisë Elektrike nga centrali elektrik diellor CED "SHITKARSKI" SOLAR".

2. Licenca e Kryerjes сë Veprimtarisë Energjetike, Prodhim i Energjisë Elektrike është dhënë në shtojcë, e cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi.

3. Ky vendim hyn në fuqi në datën e miratimit тë tij dhe botohet në "Gazetën Zyrtare тë Republikëс сë Македонисë сë Veriut" dhe në faqen e internetit тë Komisionit Rregullator тë Енергетикëс dhe тë Shërbimeve тë Ujit тë Republikëс сë Македонисë сë Veriut.

Kryetari
i Komisionit Rregullator i
Energjetikëс
dhe i Shërbimeve тë Ujit тë
Republikëс Македонисë сë Veriut,
Марко Бислимоски, d.v.

PA1 nr. 12-169/20
5 нëнтор 2020
Shkup

Shtojcë:

LICENCË E KRYERJES SË VEPRIMTARISË ENERGETIKE, PRODHIM I ENERGJISË ELEKTRIKE

1. Emri dhe selia e bartësit тë licencës:

Shoqëria e Prodhimit, e Tregtisë dhe e Shërbimeve "SHITKARSKI" SHPKNJP Shën Nikollë, me seli në rr. Mile Pop Jordanov nr.1 Shën Nikollë, Republika e Македонисë сë Veriut

2. Veprimtaria energjetike për тë cilën lëshohet licenca: Prodhim i energjisë elektrike

3. Data e lëshimit тë licencës: 5 нëнтор 2020

4. Data e skadimit тë licencës: 5 нëнтор 2055

5. Numri evidentues i licencës сë lëshuar: EE-PROIZ-446-2020

6. Numri amzë: 5632706

7. Numri tatimor: 4025002106652

8. Rajoni ku kryhet veprimtaria energjetike

Bartësi i licencës e kryen veprimtarinë energjetike prodhim тë energjisë elektrike nga Centrali Elektrik Diellor CED "SHITKARSKI" SOLAR" me lokacion тë objekteve në PK бр.11178/1 dhe 11182/1 KK Shën Nikollë, Komuna e Shën Nikollës.

9. Obligimet e përgjithshme të bartësit të licencës

Bartësi i licencës është i obliguar:

- të punojë në përputhje me nenin 70 të Ligjit të Energjetikës*,

- të sigurojë prodhim dhe dërgesë të sigurtë, të vazhdueshme dhe cilësore të energjisë elektrike deri në pikën e pranimit në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike,

- t'i sigurojë operatorit të sistemit të transmetimit të energjisë elektrike, operatorit të tregut të energjisë elektrike, operatorit të sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike, të gjitha informatat e nevojshme dhe të dhënat që janë të domosdoshme për kryerjen e obligimeve të tyre sipas licencave, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të Transmetimit të Energjisë Elektrike, Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike dhe Rregullat e Tregut të Energjisë Elektrike,

- të dërgojë raportet e pajisjes, të impianteve, planet e mirëmbajtjes dhe disponueshmërinë e planifikuar tek operatori i sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike,

- të dërgojë të dhëna dhe informata në përputhje me Rregulloren e Mënyrës dhe Procedurës së Ndjekjes së Funksionimit të Tregjeve të Energjisë,

- të dërgojë njoftime për të gjitha rrethanat, ngjarjet dhe ndryshimet, të cilat kanë apo mund të kenë ndikim në kryerjen e veprimtarisë energjetike,

- të udhëheqë kontabilitet të veçantë për secilën veprimtari energjetike veçmas, që e kryen apo për veprimtari të tjera që i kryen,

- t'i respektojë dhe të punojë në përputhje me Rregullat e Tregut të Energjisë Elektrike, Rregullat e Balancimit të Sistemit Elektro-Energjetik, Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike si dhe në përputhje me rregulloret dhe rregullat e tjera, që i sjell dhe i miraton Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në bazë të Ligjit të Energjetikës*,

- të mundësojë qasje të drejtpërdrejtë me kërkesë të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në dokumentacionin e përgjithshëm që i referohet kryerjes së veprimtarisë energjetike, për të cilën është lëshuar licenca, në pajtueshmëri me Rregulloren e Licencave,

- të punojë në përputhje me ligjet, rregullat e tjera dhe aktet e përgjithshme të Republikës së Maqedonisë së Veriut, posaçërisht ato që i referohen kryerjes së veprimtarisë së prodhimit të energjisë elektrike, mbrojtjes së konkurrencës, mbrojtjes së konsumatorëve, mbrojtjes së mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të njerëzve dhe mbrojtjes gjatë punës.

10. Obligimi i dërgimit të Raportit Vjetor të Punës

Bartësi i licencës është i obliguar që, te Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, më së voni deri më

31 mars të vitit vijues, të dërgojë raport vjetor pune duke përfshirë edhe raportin e punës financiare dhe afariste gjatë vitit të kaluar.

Raporti vjetor me të gjitha shtojcat e tij duhet të dërgohet edhe në formë elektronike.

Raporti vjetor duhet të përmbajë të dhëna për:

1) përshkrimin dhe vëllimin e kryerjes së veprimtarisë energjetike gjatë vitit,

2) llogarinë përfundimtare vjetore me të gjitha shtojcat,

3) masat e marra gjatë vitit raportues për:

- mbrojtje të ndërtesave dhe pajisjeve nga ndikimet e jashtme dhe aksidentet dhe sigurimin e ndërtesave dhe pajisjeve për kryerje të veprimtarisë energjetike,

- siguri dhe shëndet gjatë punës,

- ekipim kadrovik, trajnim dhe përsosje profesionale të të punësuarve,

- mbrojtjen e mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të njerëzve,

- kryerjen e monitorimit të punës,

- kryerje të veprimtarive në kushte të gjendjes së krizës, ndryshim të kushteve në tregun botëror si dhe në gjendje lufte apo të jashtëzakonshme,

4) kryerjen e programit vjetor të riparimeve,

5) realizimin e planit të punës, që i referohet vitit përkatës,

6) monitorime inspektuese të kryera nga organe kompetente inspektimi dhe shtetërore, me kopje të bashkëngjitura të procesverbaleve, raporte dhe aktvendime të monitorimeve dhe të kontroleve të kryera.

11. Besueshmëria e informatave

Bartësi i licencës është i obliguar që në pajtueshmëri me ligjin, të sigurojë besueshmërinë e të dhënave afariste dhe informative, gjatë kryerjes së veprimtarisë energjetike, prodhim të energjisë elektrike.

12. Cilësia e shërbimit

Bartësi i licencës duhet të sigurojë mjete teknike dhe kushte të tjera, që mundësojnë cilësi konstante të energjisë elektrike të prodhuar, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.

Bartësi i licencës duhet të kryejë monitorim të vazhdueshëm të parametrave që e përcaktojnë cilësinë e energjisë elektrike të prodhuar dhe me kërkesë të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të dërgojë raport me shkrim për lëvizjen e të gjitha parametrave që e përcaktojnë cilësinë e energjisë elektrike të prodhuar në periudhën e përcaktuar kohore.

13. Matja e energjisë elektrike dhe e fuqisë së prodhuar

Matja e energjisë elektrike të prodhuar, gjegjësisht të dërguar në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike, kryhet në vendin matës përlllogaritës në mënyrë dhe procedurë të përcaktuar, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.

14. Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, suspendimi dhe marrja e licencës

Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, suspendimi dhe marrja e kësaj licence do të kryhet në përputhje me dispozitat e Ligjit të Energjetikës* dhe Rregullores së Licencave.

15. Masat në rast të mosplotësimit të obligimeve nga ana e bartësit të licencës

Nëse bartësi i licencës nuk i plotëson kushtet e përmbajtura në këtë licencë, Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, do të marrë masa në përputhje me Ligjin e Energjetikës* dhe Rregulloren e Licencave.

16. Kapacitetet prodhuese, me të cilat kryhet veprimtaria energjetike

Bartësi i licencës e kryen veprimtarinë energjetike, prodhim të energjisë elektrike nga Centrali Elektrik Diellor CED "SHITKARSKI SOLAR", me karakteristikat teknike në vijim:

- a) emri i centralit elektrik diellor: CED "SHITKARSKI SOLAR"
- b) fuqia totale e instaluar e centralit elektrik diellor: 40,095 kW
- c) viti i fillimit dhe mbarimit të ndërtimit dhe fillimi i punës: viti 2020
- d) jetëgjatësia e paraparë e CED: 35 vite
- e) të dhënat për pajisjen:
 - lloji dhe prodhuesi i paneleve fotovoltaike: monokristalore, JASOLAR,
 - numri i paneleve fotovoltaike: 99
 - fuqia e paneleve fotovoltaike: 405 W
 - lloji, prodhuesi dhe të dhënat nominale të invertorit: - HUAWAI SUN2000-36 KTL, 36kW, 1 copë
- f) prezatimi vjetor diellor në atë lokacion: 1.450 kWh/m²
- g) prodhimi i prituri i energjisë elektrike: 50.297 kWh.

3633.

Врз основа на член 191 став (5) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и членовите 9 став (4) и 10, ставови (6) и (8) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.116/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 5 ноември 2020 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ

1. Со ова решение важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр.08 - 30/16 („Службен весник на Република Македонија“ бр.120/16 и 124/18), на Друштвото за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје, се продолжува до 2 септември 2021 година согласно Анекс бр.2 на Договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи, МХЕЦ МАРКОВА со реф.бр. 143, МХЕЦ МАРКОВА со реф.бр. 144 и МХЕЦ МАРКОВА со реф.бр. 145 со бр.02-5784/1 од 1.07.2015 година склучен помеѓу Министерството за животна средина и просторно планирање со бр. 11-2057/2 од 2.10.2020 година и Друштвото за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје, со кој е продолжен рокот за започнување со комерцијална работа на објектот.

2. Во точка 2 алинеја 1 од Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр.08 - 30/16 („Службен весник на Република Македонија“ бр.120/16 и 124/18) зборовите „ул. 11-ти Октомври бр.46/1-6, Скопје“ се заменуваа со зборовите „ул. Методија Шаторов – Шарло бр.11-1/1 Скопје – Аеродром“.

3. Ова решение да се достави до барателот, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, Операторот на пазарот на електрична енергија и Операторот на електродистрибутивниот систем.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 08-30/16
5 ноември 2020 година
Скопје

Претседател
на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија,
Марко Бислимоски, с.р.

Në bazë të nenit 191, paragrafi (5) të Ligjit të Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr.96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 9, paragrafi (4) dhe nenit 10, paragrafët (6) dhe (8) të Rregullores së Prodhuesve Preferencialë, që Përdorin Tarifë Preferenciale ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr.116/19), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më 5 nëntor 2020, miratoi

AKTVENDIM

TË NDRYSHIMIT DHE TË VAZHDIMIT TË VLEFSHMËRISË SË AKTVENDIMIT PËR MARRJEN E STATUSIT TË PËRKOHSHËM TË PRODHUESIT PREFERENCIAL

1. Me këtë aktvendim, vlefshmëria e Aktvendimit të Marrjes së Statusit të Përkohshëm të Prodhuesit Preferencial të Energjisë Elektrike, të Prodhuar nga Burime të Rinovueshme të Energjisë PA1 nr.08 - 30/16 ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr.120/16 dhe 124/18), të Shoqërisë së Prodhimit të Energjisë Elektrike "INDIGO HIDRO MAKEDONIJA" SHPK, Shkup, vazhdohet deri më 2 shtator 2021, në përputhje me aneksin nr. 2 të Marrëveshjes së Koncesionit të Përdorimit të Ujit për Prodhimin e Energjisë Elektrike nga Hidrocentralet Elektrike të Vogla HCEV "MARKOVA" me nr. ref. 143, HCEV "MARKOVA" me nr. ref. 144 dhe HCEV "MARKOVA" me nr. ref. 145 me nr.02-5784/1 datë 01.07.2015 të lidhur mes Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe të Planifikimit Hapësinor me nr. 11-2057/2 datë 02.10.2020 dhe Shoqërisë së Prodhimit të Energjisë Elektrike "INDIGO HIDRO MAKEDONIJA" SHPK Shkup, me të cilin është vazhduar afati për fillimin e punës komerciale të objektit.

2. Në pikën 2), nën-pika 1) të Aktvendimit të Marrjes së Statusit të Përkohshëm të Prodhuesit Preferencial të Energjisë Elektrike të Prodhuar nga Burimet e Rinovueshme të Energjisë PA1 nr.08 - 30/16 ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr.120/16 dhe 124/18) fjalët „rr. 11 Tetori nr. 46/1-6, Shkup" zëvendësohet me fjalët "rr. Metodija Shatorov - Sharllo nr. 11-1/1 Shkup-Aerodrom".

3. Ky aktvendim të dërgohet te parashtruesi, te Ministria e Ekonomisë, te Ministria e Mjedisit Jetësor dhe e Planifikimit Hapësinor, tek Agjencia e Energjetikës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, tek Operatori i Tregut të Energjisë Elektrike dhe tek Operatori i Sistemit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.

4. Ky aktvendim hyn në fuqi me ditën e miratimit të tij, ndërsa publikohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut" dhe në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Kryetari

i Komisionit Rregullator i
Energjetikës

dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,

Марко Бислимоски, d.v.

PA1 nr. 08-30/16

5 nëntor 2020

Shkup

3634.

Врз основа на член 191 став (5) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и членовите 9 став (4) и 10, ставови (6) и (8) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.116/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 5 ноември 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ

1. Со ова решение важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр.08 - 31/16 („Службен весник на Република Македонија“ бр.120/16 и 124/18), на Друштвото за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје, се продолжува до 2 септември 2021 година согласно Анекс бр.2 на Договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи, МХЕЦ МАРКОВА со реф.бр. 143, МХЕЦ МАРКОВА со реф.бр. 144 и МХЕЦ МАРКОВА со реф.бр. 145 со бр.02-5784/1 од 1.07.2015 година склучен помеѓу Министерството за животна средина и просторно планирање со бр. 11-2057/2 од 2.10.2020 година и Друштвото за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје, со кој е продолжен рокот за започнување со комерцијална работа на објектот.

2. Во точка 2 алинеја 1 од Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори

на енергија УП1 бр.08 - 31/16 („Службен весник на Република Македонија“ бр.120/16 и 124/18) зборовите „ул. 11-ти Октомври бр.46/1-6, Скопје“ се заменуваа со зборовите „ул. Методија Шаторов – Шарло бр.11-1/1 Скопје – Аеродром“.

3. Ова решение да се достави до барателот, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, Операторот на пазарот на електрична енергија и Операторот на електродистрибутивниот систем.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 08-31/16
5 ноември 2020 година
Скопје

Претседател
на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија,
Марко Бислимоски, с.р.

Нë базë тë nenit 191, paragrafi (5) тë Ligjit тë Energjetikës* (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr.96/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr. 96/19) dhe nenit 9, paragrafi (4) dhe nenit 10, paragrafët (6) dhe (8) тë Rregullores së Prodhuesve Preferencialë, që Përdorin Tarifë Preferenciale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr.116/19), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve тë Ujit тë Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më 5 nëntor 2020, miratoi

AKTVENDIM

TË NDRYSHIMIT DHE TË VAZHDIMIT TË VLEFSHMËRISË SË AKTVENDIMIT PËR MARRJEN E STATUSIT TË PËRKOHSHËM TË PRODHUESIT PREFERENCIAL

1. Me këtë aktvendim, vlefshmëria e Aktvendimit të Marrjes së Statusit të Përkohshëm të Prodhuesit Preferencial të Energjisë Elektrike të Prodhuar nga Burime të Rinovueshme të Energjisë PA1 nr.08 - 31/16 (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr.120/16 dhe 124/18), të Shoqërisë së Prodhimit të Energjisë Elektrike “INDIGO HIDRO MAKEDONIJA” SHPK Shkup, vazhdohet deri më 2 shtator 2021 në përputhje me aneksin nr. 2 të Marrëveshjes së Koncesionit të Përdorimit të Ujit për Prodhimin e Energjisë Elektrike nga Hidrocentralet

Elektrike të Vogla HCEV “MARKOVA” me nr. ref. 143, HCEV “MARKOVA” me nr. ref. 144 dhe HCEV “MARKOVA” me nr. ref. 145 me nr.02-5784/1 datë 01.07.2015 lidhur mes Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe të Planifikimit Hapësinor me nr. 11-2057/2, datë 02.10.2020 dhe Shoqërisë së Prodhimit të Energjisë Elektrike “INDIGO HIDRO MAKEDONIJA” SHPK Shkup, me të cilin është vazhduar afati për fillimin e punës komerciale të objektit.

2. Në pikën 2), nënpika 1) të Aktvendimit të Marrjes së Statusit të Përkohshëm të Prodhuesit Preferencial të Energjisë Elektrike të Prodhuar nga Burimet e Rinovueshme të Energjisë PA1 nr.08 - 31/16 (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr.120/16 dhe 124/18) fjalët „rr. 11 Tetori nr. 46/1-6, Shkup“ zëvendësohet me fjalët “rr. Metodiya Shatorov - Sharllo nr. 11-1/1 Shkup-Aerodrom”.

3. Ky aktvendim të dërgohet deri te parashtuesi, te Ministria e Ekonomisë, te Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, tek Agjencia e Energjetikës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, tek Operatori i Tregut të Energjisë Elektrike dhe tek Operatori i Sistemit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.

4. Ky aktvendim hyn në fuqi me ditën e miratimit të tij, ndërsa publikohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut” dhe në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Kryetari
i Komisionit Rregullator i
Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Марко Бислимоски, d.v.

PA1 nr. 08-31/16
5 nëntor 2020
Shkup

3635.

Врз основа на член 191 став (5) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и членовите 9 став (4) и 10, ставови (6) и (8) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.116/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 5 ноември 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ**

1. Со ова решение важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр.08 - 30/16 („Службен весник на Република Македонија“ бр.120/16 и 124/18), на Друштвото за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје, се продолжува до 2 септември 2021 година согласно Анекс бр.2 на Договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи, МХЕЦ МАРКОВА со реф.бр. 143, МХЕЦ МАРКОВА со реф.бр. 144 и МХЕЦ МАРКОВА со реф.бр. 145 со бр.02-5784/1 од 1.07.2015 година склучен помеѓу Министерството за животна средина и просторно планирање со бр. 11-2057/2 од 2.10.2020 година и Друштвото за производство на електрична енергија ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје, со кој е продолжен рокот за започнување со комерцијална работа на објектот.

2. Во точка 2 алинеја 1 од Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр.08 - 30/16 („Службен весник на Република Македонија“ бр.120/16 и 124/18) зборовите „ул. 11-ти Октомври бр.46/1-6, Скопје“ се заменуваа со зборовите „ул. Методија Шаторов – Шарло бр.11-1/1 Скопје – Аеродром“.

3. Ова решение да се достави до барателот, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, Операторот на пазарот на електрична енергија и Операторот на електродистрибутивниот систем.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб - страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 08-32/16
5 ноември 2020 година
Скопје

Претседател
на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија,
Марко Бислимоски, с.р.

Нë базë тë ненит 191, параграфи (5) тë Лигит тë Energjetikës* (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr.96/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr. 96/19) dhe nenit 9 paragrafi (4) dhe nenit 10, paragrafët (6) dhe (8) тë Rregullores së Prodhuesve Preferencialë, që Përdorin Tarifë Preferenciale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr.116/19), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve тë Ujit тë Republikës së Maqedonisë së Veriut нë seancën e mbajtur më 5 nëntor 2020, miratoi

А К Т В Е Н Д И М**ТË NDRYSHIMIT DHE ТË VAZHDIMIT ТË VLEFSHMËRISË СË AKTVENDIMIT ПËР MARRJEN E STATUSIT ТË ПËРКОHSHËМ ТË PRODHUESIT PREFERENCIAL**

1. Me këtë aktvendim, vlefshmëria e Aktvendimit të Marrjes së Statusit të Përkohshëm të Prodhuesit Preferencial të Energjisë Elektrike të Prodhuar nga Burime të Rinovueshme të Energjisë PA1 nr.08 - 32/16 (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr.120/16 dhe 124/18), të Shoqërisë së Prodhimit të Energjisë Elektrike “INDIGO HIDRO MAKEDONIJA” SHPK Shkup, vazhdohet deri më 2 shtator 2021, në përputhje me aneksin nr. 2 të Marrëveshjes së Koncesionit të Përdorimit të Ujit për Prodhimin e Energjisë Elektrike nga Hidrocentralet Elektrike të Vogla HCEV “MARKOVA” me nr. ref. 143, HCEV “MARKOVA” me nr. ref. 144 dhe HCEV “MARKOVA” me nr. ref. 145 me nr.02-5784/1 datë 01.07.2015 të lidhur mes Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe të Planifikimit Hapësinor me nr. 11-2057/2 datë 02.10.2020 dhe Shoqërisë së Prodhimit të Energjisë Elektrike “INDIGO HIDRO MAKEDONIJA” SHPK Shkup, me të cilin është vazhduar afati për fillimin e punës komerciale të objektit.

2. Në pikën 2, nënpika 1) të Aktvendimit të Marrjes së Statusit të Përkohshëm të Prodhuesit Preferencial të Energjisë Elektrike të Prodhuar nga Burimet e Rinovueshme të Energjisë PA1 nr.08 - 32/16 (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr.120/16 dhe 124/18) fjalët „rr. 11 Tetori nr. 46/1-6, Shkup“ zëvendësohet me fjalët “rr. Metodija Shatorov - Sharllo nr. 11-1/1 Shkup- Aerodrom”.

3. Ky aktvendim të dërgohet te parashtruesi, te Ministria e Ekonomisë, te Ministria e Mjedisit Jetësor dhe e Planifikimit Hapësinor, tek Agjencia e Energjetikës së

Republikës së Maqedonisë së Veriut, tek Operatori i Tregut të Energjisë Elektrike dhe tek Operatori i Sistemit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.

4. Ky aktvendim hyn në fuqi me ditën e miratimit të tij, ndërsa publikohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut" dhe në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Kryetari
i Komisionit Rregullator i
Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Марко Бислимоски, d.v.

PA1 nr. 08-32/16
5 nëntor 2020
Shkup

3636.

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 7, а во врска со член 29 став (1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 5.11.2020 година донесе

ТАРИФЕН СИСТЕМ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИОТ СИСТЕМ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ПРИКЛУЧЕНИ НА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНИОТ СИСТЕМ НА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ

Член 1

Во Тарифниот систем за дистрибуција на електрична енергија на потрошувачите приклучени на електро-дистрибутивниот систем на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 95/19) во членот 4 став (2), точката 3) се менува и гласи:

„категиорија LV1.1 во која припаѓаат НН приклучоци а преземената електрична енергија е наменета исклучиво за јавно осветление“.

Во точката 4) зборовите “а преземената електрична енергија не е наменета за јавно осветление,” се бришат.

Член 2

Овој Тарифен систем влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб-

страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Бр. 01-2232/1
5 ноември 2020 година
Скопје

Претседател
на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија,
Марко Бислимоски, с.р.

Нë базë тë ненит 247, параграфи (1), пика 1), нëнпика 7 dhe нë lidhje me nenin 29, параграфи (1) тë Ligjit тë Energjetikës ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 5.11.2020, miratoi

SISTEMIN TARIFOR TË NDRYSHIMIT DHE TË PLOTËSIMIT TË SISTEMIT TARIFOR TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE TË KONSUMATORËVE, TË KYÇUR NË SISTEMIN E SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE TË "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SHPKJNP, SHKUP

Neni 1

Në Sistemin Tarifor të shpërndarjes së energjisë elektrike të konsumatorëve të kyçur në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike të "Elektrodistribucija" SHPKJNP, Shkup ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 95/ 19) në nenin 4, paragrafi (2), pika 3) ndryshohet si vijon:

"kategoria LV1.1, në të cilën bëjnë pjesë kyçjet e tensionit të ulët, ndërsa energjia elektrike e marrë është e paraparë vetëm për ndriçim publik".

Në pikën 4), fjalët " ndërsa energjia elektrike e marrë nuk është e paraparë për ndriçim publik", fshihen.

Neni 2

Ky Sistemi Tarifor hyn në fuqi në ditën e miratimit të tij, ndërsa botohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut" dhe në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Kryetari
i Komisionit Rregullator i
Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Nr. 01-2232/1
5 nëntor 2020
Shkup

Kryetari
i Komisionit Rregullator i
Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Марко Бислимоски, d.v.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија




www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. Партизански одреди бр. 29, Поштенски фах 51
в.д. директор и одговорен уредник – Татијана Лалчевска
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница НАПРЕДОК ДООЕЛ Тетово.

ISSN 0354-1622



2020271